



„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 12 јули 1986
 Скопје
 Број 28
 Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 250 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

396.

Врз основа на член 16 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на седницата одржана на 7 мај 1986 година донесе

ДЕЛОВНИК

ЗА РАБОТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој деловник, во согласност со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и со Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и други закони, поблиску се утврдува внатрешната организација и се уредува начинот на работење на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија (во натамошниот текст: Советот) и на неговите работни тела, начинот на остварување на односите на Советот со Собранието на СР Македонија и другите органи, односите и соработката на Советот со другите организации и заедници, како и други прашања од значење за работата и организацијата на Советот.

Член 2

Заради остварување на своите функции и задачи, Советот донесува програми и планови за својата работа.

Член 3

Советот работи и одлучува на седници. Работата на Советот е јавна.

Советот преку печатот и другите средства за јавно информирање ја известува јавноста за својата работа и мерките кои ги предлага или ги презема во согласност со Законот и со овој деловник.

По исклучок, може да одлучи определено прашање да се претресува без присуство на јавноста, ако тоа го бараат интересите на безбедноста, одбраната на земјата или други општествени интереси.

Заради остварување на општествено влијание на работата на Советот, посебно во поглед на одговорноста за спроведување на политиката и за извршување на законите и другите прописи и општи акти на Собранието на СР Македонија, како и во постапката за предлагање акти, мерки и ставови, Советот користи разни облици и методи на работа (консултации, размена на мислења и сл.), со кои создава услови за влијание на интересите и потребите на работните луѓе и граѓаните, самоуправните организации и заедници, општествено-политичките организации и научните и стручни организации.

Член 4

Одредбите на овој деловник соодветно се применуваат и при работа на Советот во случај на непосредна воена опасност, во војна и во други вонредни околности, ако со овој деловник или со друг општ акт не е поинаку уредено.

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ И СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ

1. Претседател на Советот

Член 5

Претседателот на Советот:

- го претставува Советот;
- свикува седници на Советот и на нив претседава;
- ги потпишува прописите и другите општи и поединечни акти што ги донесува Советот и се грижи за нивно спроведување;
- се грижи за обезбедување на колективна работа, одлучување и одговорност во работата на Советот;
- се грижи за остварување на соработка на Советот со другите органи, организации и заедници по прашањата од заеднички интерес;
- се грижи за спроведување на заклучоците на Советот;
- се грижи за извршување на Програмата и на плановите за работа на Советот;
- се грижи за усогласување на работата на Советот со работата на соборите на Собранието и на работните тела на Собранието и на соборите и за учеството на членовите на Советот во нивната работа;
- се грижи за координирање на работата на републичките органи на управата и републичките организации;
- обезбедува известување на Претседателството на СРМ за прашања од општополитичко значење за кои одлучува Советот;
- врши и други работи во согласност со Уставот, закон и овој деловник.

Член 6

Во случај на отсутност или спреченост, претседателот на Советот го заменува потпретседателот на Советот, според редоследот што ќе го утврди Советот.

Член 7

На претседателот на Советот во вршењето на неговите права и должности му помагаат претседателите на Советот.

Претседателот на Советот може да им довери на потпретседателите на Советот вршење на одделни работи што произлегуваат од неговите права и должности.

Потпретседателите на Советот се грижат за извршување на работите од надлежност на Советот и остваруваат работна координација на републичките органи на управата и републичките организации по одделни прашања за кои ќе ги задолжи Советот.

2. Членови на Советот

Член 8

Членовите на Советот имаат право и должност да присуствуваат на седниците на Советот, да предлагаат претресување на одделни прашања од надлежност на Советот, да учествуваат во претресувањето и одлучувањето за прашања за кои се расправало на седница на Советот, да даваат иницијатива за подготвување на закони и други прописи

кои ги предлага Советот и прописи и други акти што ги донесува Советот, да бидат во тек со подготвувањето на одредени материјали и да бидат запознати со можните решенија и алтернативи, да му предлагаат на Советот утврдување на начелни ставови и насоки за работата на републичките органи на управата и републичките организации, да учествуваат во работата на телата на Советот во кои се членови и да вршат други работи од надлежност на Советот во согласност со Уставот, Законот и овој деловник и заклучоците на Советот.

Членовите на Советот имаат право, во согласност со овој деловник да учествуваат и во работата на работните тела на Советот во кои не се членови и да изнесуваат мислења и предлози за прашањата за кои се расправа на седниците на тие работни тела.

Секој член на Советот има право да бара Советот да заземе став по прашањето од значење за спроведување на утврдната политика за извршување на законите и другите прописи и општи акти.

Член 9

Член на Советот има право и должност во согласност со ставот на Советот да го претставува Советот во Собранието.

Членовите на Советот кои Советот ги определил за претставници на Советот, имаат право и должност да присуствуваат на седниците на соборите на Собранието и нивните работни тела и седници на работните тела на Собранието, како и на седниците на собранијата на самоуправните интересни заедници кои рамноправно одлучуваат со надлежните собори на Собранието.

Советот кога ќе определи повеќе членови на Советот за свои претставници во Собранието, распоред за присуствување на претставниците на Советот на одделни седници на надлежните тела во Собранието врши првоименуваниот претставник. Во случај на спреченост поради итна и неодложна работа, првоименуваниот претставник си обезбедува замена од редот на другите определени претставници. Ако и другите претставници се спречени, првоименуваниот претставник го известува Советот на првата седница на која се одредува нов претставник. Доколку седницата на Советот не се одржи пред седницата на која претставникот треба да присуствува, нов претставник определува претседателот на Советот.

Членовите на Советот, по овластување од Советот, го претставуваат Советот пред други органи, организации и заедници и на јавни културни и други манифестации.

Член 10

Советот му дава насоки за работа на членот на Советот што ќе го определи да го претставува.

Секој член на Советот лично е одговорен за својата работа и за работата на Советот во согласност со своите права и должности.

Членот на Советот е одговорен за застапувањето и спроведувањето на ставовите на Советот и за сите работи кои ќе му ги довери Советот должен е да го известува за нивното извршување.

Член 11

Членовите на Советот што раководат со републичките органи на управата се одговорни за спроведувањето на ставовите на Советот во работата на тие органи и за навремено покренување пред Советот прашања од надлежност на Советот што спаѓаат во областа за која е основан органот на управата со кој раководат.

Членовите на Советот што раководат со републичките органи на управата се должни, по своја иницијатива или по барање од Советот, да го известуваат Советот за состојбата во областа за која е основан органот со кој раководат, за спроведувањето на политиката и за извршувањето на прописите во таа област, како и за извршувањето на заклучоците на Советот и на другите задачи што им ги доверил Советот.

Член 12

Членовите на Советот уживаат имунитет од денот на изборот до денот на разрешувањето од должноста член на Советот.

Барањето одобрение за притворање член на Советот или за поведување на кривична постапка, како и известувањето дека членот на Советот е притворен односно дека против него е поведена кривична постапка, му се доставува на претседателот на Советот.

Барањето односно извештајот на надлежниот орган за притворање односно за поведување на кривична постапка против член на Советот претходно го разгледува Комисијата за кадровски и административни прашања на Советот и му поднесува предлог на Советот.

За седницата на Комисијата за кадровски и административни прашања на Советот се известува и членот на Советот на кого се однесува барањето односно известувањето.

Член 13

Член на Советот не може да биде притворен без одобрение од Советот, ниту доколку се изјавува на имунитет против него може да се поведе кривична постапка без одобрение од Советот. Член на Советот може да биде притворен без одобрение од Советот само доколку е затечен во вршење кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење подолго од 5 години.

Член 14

По барањето од надлежниот орган за спроведување на постапка, Советот одлучува дали ќе даде или нема да даде одобрување за поведување на кривична постапка или за продолжување на истрагата односно согласност за притворање или задржување во притвор на член на Советот.

По примениот извештај за поведнатата кривична постапка против член на Советот кој не се повикал на имунитетот, Советот може да го воспостави имунитетското право на членот на Советот, доколку тоа е потребно поради вршење на неговата функција.

За работите од ставовите 1 и 2 на овој член, Советот одлучува на првата наредна седница по примањето на барањето односно извештајот.

За одлуките од ставовите 1 и 2 на овој член, Советот ќе го известат надлежниот орган заради постапување според прописите.

Член 15

На членовите на Советот им се издава легитимација.

Покрај податоците за идентитетот на членот на Советот, легитимацијата ги содржи и имунитетските и другите права на членот на Советот што тој може да ги оствари врз основа на легитимацијата.

Легитимациите на членовите на Советот ги потпишува претседателот на Собранието.

3. Секретар на Советот

Член 16

Секретарот на Советот ги врши работите определени со Законот за Извршниот совет и со овој деловник, како и другите работи што ќе му ги довери Советот или претседателот на Советот.

Член 17

Секретарот на Советот, во согласност со упатствата на претседателот на Советот, ги врши работите во врска со подготвувањето на седниците на Советот, се грижи за обезбедувањето и доставувањето на материјалите потребни за работа на Советот и на неговите работни тела, за доставувањето на заклучоците на Советот до надлежните републички органи на управата и до другите органи и организации, за извршувањето на обврските на Советот спрема Собранието и за обезбедувањето услови за работа на работните тела на Советот, за орга-

низирање и обезбедување на законито и ефикасно вршење на работата на стручната служба со која раководи.

Секретарот на Советот му помага на претседателот на Советот во работите во врска со спроведувањето на овој деловник.

Секретарот донесува стручни упатства со кои го уредува постапувањето и начинот на работа на Стручната служба на Советот во: подготвувањето и организирањето на седниците на Советот и на неговите работни тела, подготвувањето на материјали за седниците на Советот и на работните тела, спроведувањето на заклучоците на Советот и извршувањето на други работи за потребите на Советот и на неговите работни тела.

Член 18

Секретарот на Советот раководи со Стручната служба на Советот и се грижи за унапредување на тежината организација и метод на работа.

За работа на Стручната служба на Советот секретарот е одговорен пред Советот.

Секретарот на Советот, во врска со прашањата што се разгледуваат на седниците на Советот, обезбедува мислења од соодветните републички органи на управата, републичките организации и стручните служби на Советот.

Секретарот на Советот се грижи за координирање на работата на Стручната служба на Советот со стручните служби на Собранието и на Претседателството, за спроведување на заклучоците на Советот, за постапување на Службата со заклучоците на Собранието и на неговите работни тела и на Претседателството на СР Македонија што се упатени до Советот.

II. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ

1. Работни тела на Советот

Член 19

За разгледување на прашања од надлежност на Советот, за давање мислења и за подготвување предози за одделни прашања, Советот образува работни тела.

Работните тела на Советот се образуваат како остојани и повременни.

Во разгледувањето на прашањата од надлежност на Советот, работните тела на Советот обезбедуваат работа и усогласување на мислењата на републичките органи на управата и републичките организации и покренуваат иницијатива за донесување на определени акти и преземање на соодветни мерки за прашања од надлежност на Советот.

Член 20

Постојани работни тела на Советот се: комисиите и посебните комисиии на Советот.

Постојаните работни тела на Советот се образуваат и нивниот делокруг и начин на работа се утврдуваат со овој деловник.

Со одлука на Советот можат да се укинуваат постојаните работни тела образувани со овој деловник и да се менуваат нивниот делокруг и задачи.

Член 21

Заради обезбедување организирано учество на заинтересираните органи и организации и поединци во претходното разгледување на одделни прашања на својата надлежност, Советот може со посебна одлука да образува стручни совети и други постојани работни тела и да го определи нивниот делокруг и задачи.

Стручните совети, на барање од Советот, републичките органи на управата или по сопствена иницијатива, разгледуваат определени правни, економски и други прашања од надлежност на Советот, одлучно од надлежност на републичките органи на управата и им даваат стручно мислење.

Член 22

За разгледување на определени прашања од својата надлежност, Советот може со одлука да образува повременни работни тела, комисиии, работни групи и други.

Со актот за образување на овие тела се определуваат нивните задачи, начинот на работа и составот.

Во итни случаи, работни групи за извршување на определени задачи и за давање мислења и предлози на Советот, може да образува претседателот на Советот, за што го известува Советот на првата наредна седница.

Член 23

Советот ги има следниве комисиии:

1. Комисија за прашања од областа на општонародната одбрана, општествена самозаштита, безбедноста и односите со странство;

2. Комисија за прашања од областа на стопанскиот систем, планирањето и општествено-економскиот развој;

3. Комисија за прашања од тековната економска и социјална политика;

4. Комисија за прашања од општествено-политичкиот систем;

5. Комисија за прашања од областа на општествените дејности;

6. Комисија за подготовките на општонародната одбрана;

7. Комисија за кадровски и административни прашања.

Член 24

Комисијата за прашања од областа на народната одбрана, општествената самозаштита, безбедноста и односите со странство, разгледува одделни прашања во врска со спроведувањето на утврдената политика во областа на општонародната одбрана, општествената самозаштита, безбедноста и односите со странство и му предлага на Советот преземање на соодветни мерки што обезбедува постапување на органите на управата и другите самоуправни организации и заедници по прашањата од овие области.

Член 25

Комисијата за прашања од областа на стопанскиот систем, планирањето и општествено-економскиот развој ги разгледува прашањата што се однесуваат на општественото планирање, развојот, техничкиот развој и развојот на науката и на просторното планирање, урбанизмот, остварувањето на договорите за основите на општествените планови, долгорочните и среднорочните планови и годишните резолуции, политиката за побрз развој на стопански недоволно развиените краишта во Републиката, проширената репродукција, утврдувањето на материјалните, енергетските и другите биланси, системските прашања во областа на финансите, економските односи со странство, стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи, пазарот и цените, вработеноста и вработувањето, животниот стандард, општата и заедничката потрошувачка, како и други прашања што се однесуваат на системот на општественото планирање и општествено-економскиот и просторен развој.

Член 26

Комисијата за прашања од тековната економска и социјална политика ги разгледува прашањата во врска со: подготвувањето и спроведувањето на прописите и мерките во областа на стопанството и социјалната политика; следењето и спроведувањето на годишните резолуции за остварување на општествените планови и на тековните движења во општествено-економскиот развој, следењето и спроведувањето на годишните резолуции за остварување на општествените планови и на тековните движења во општествено-економскиот развој, следењето на материјалната положба и развојот на стопанството и на другите области на здружениот труд, економските

односи со странство, банкарството, кредитно-монетарната, девизната и царинската политика, кредитните односи со странство, стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи, општата и засадничката потрошувачка, даноците и придонесите, пазарот и цените, вработеноста и вработувањето, животниот стандард и туризмот, станбените и комуналните работи, заштитата и унапредувањето на човековата околина, донесувањето и извршувањето на Републичкиот буџет и на програмите за финансирање на одделни дејности и намени од општ интерес за Републиката.

Член 27

Комисијата за прашања од областа на општествено-политичкиот систем ги разгледува прашањата во врска со остварувањето на социјалистичката самоуправна демократија и изградувањето на правниот систем, остварувањето за заштита на уставноста и законитоста, општествената заштита на самоуправните права и заштитата на општествената сопственост; заштитата на слободите, правата и должностите на човекот и граѓаните; прашањата од областа на внатрешните работи, народната одбрана и општествената самозаштита, правосудството (редовните судови, јавното обвинителство, јавните правобранителства, судовите за прекршоци и адвокатурата) и самоуправното судство; општествениот правобранител на самоуправањето; информациите; самоуправањето на работните луѓе и граѓаните во општината и во месната заедница, во организациите на здружениот труд, во самоуправните интересни заедници и во другите самоуправни организации и заедници; положбата, организацијата, функционирањето, унапредувањето на работата и финансирањето на републичките органи на управата, самоуправањето во органите на управата и стручното усовршување на работниците во нив, како и други прашања од интерес за развитокот на овие области.

Член 28

Комисијата за прашања од областа на општествените дејности ги разгледува прашањата во врска со остварувањето на воспитувањето и образованието, научните дејности, културата, физичката и техничката култура, здравствената и социјалната заштита; општествената заштита на децата; здравственото, пензиското и инвалидското осигурување, заштитата на борците, воените инвалиди и цивилните жртви од војната; општествено-економските односи, меѓународната соработка, организацијата и условите за работа во овие области и стручното усовршување на работниците во нив, како и други прашања од интерес за развитокот на овие области.

Член 29

Комисијата за подготовките на општонародната одбрана ги разгледува прашањата во врска со организирањето и спроведувањето на подготовките од областа на народната одбрана на Советот, републичките органи на управата и републичките организации.

Член 30

Комисијата за кадровски и административни прашања ги разгледува прашањата од областа на кадровската политика од надлежност на Советот; му дава мислења на Советот односно поднесува предлози до Советот за именовање, назначување или разрешување од должност на функционери и работници што ги именува односно назначува Советот или што се именуват по претходно мислење, предлог или во согласност со Советот, поднесува предлози за именовање и разрешување на членовите на органите на управувањето, на организациите што вршат дејност од посебен општествен интерес кои ги именува и разрешува Советот; се грижи за спроведување на заклучоците на Советот во врска со кадровската политика; подготвува предлози на решенија што Советот ги донесува во управна постапка, предлози за доделување на илинденски пензии и за при-

мање на работа странски државјани или на лица без државјанство во органите на управата; му дава мислења и предлози на Советот по барањата за признавање старосна и семејна пензија според одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување; подготвува предлози на решенија за определување личен доход на функционерите и раководните работници што ги именува Советот; ги разгледува прашањата во врска со имунитетските права на членовите на Советот, предлага доделување на одликувања на работниците и функционерите во републичките органи на управата, републичките организации и стручните служби на Советот.

Комисијата во остварувањето на задачите во областа на кадровската политика соработува со соодветните тела на општествено-политичките организации, Собранието, Претседателството на СРМ и Станската комора на Македонија.

Член 31

Посебни комисии на Советот се:

1. Комисија за прашања на производството, вршење на услуги за потребите на општонародната одбрана;
2. Комисија за нуклеарни и други видови енергија;
3. Комисија за станбени прашања;
4. Комисија за иселенички прашања.

Член 32

Комисијата за прашања на производството за потребите на народната одбрана го разгледува планирањето и развојот на производството за вооружување и воена опрема во мир; планирањето и оспособувањето на основните и дополнителните капацитети наменети за производство за вооружување воена опрема во војна, како и на производството на лекови, санитарски материјали и други производи опрема и услуги за потребите на народната одбрана.

Член 33

Комисијата за нуклеарна и други видови енергија ги разгледува прашањата што се однесуваат на: потребите и можностите на Републиката за развој и примиснување на нуклеарната, сончевата и биоенергијата и технологијата, како и заштитата од јонизирачки зрачења; програми и планови за развој на нуклеарната, сончевата и биоенергијата и гасификацијата во Републиката; состојбата и планови за истражување на нуклеарни сировини, научноистражувачки и истражувачко-развојни програми и проекти од областа на нуклеарната, сончевата и биоенергијата; програми за оспособување на научни стручни кадри за работа во областа на нуклеарната и другите видови на енергија; меѓународна научна, техничка соработка во областа на нуклеарната, сончевата и биоенергијата и гасификацијата; закони, други прописи од областа на нуклеарната и други видови енергија; договори за развој и користење на нуклеарната енергија; здружување на трудот и средствата за изградба и користење на нуклеарни капацитети и капацитети за други видови енергија, во врска со тоа остварува соработка со соодветни органи, организации и институции во Републиката, Федерацијата и по овие прашања му дава мислења и предлози на Советот за решавање на прашањата од неговата надлежност.

Член 34

Комисијата за станбени прашања ги врши работите во врска со купувањето и изградбата на станови и доделувањето на станови на користење: потребите на функционерите, раководните работници и работниците во републичките органи на управата, републичките организации и општествено-политичките организации на Републиката; доделување на станови за службени потреби и доделување на кредити за станбена изградба на функционерите, републичките органи, органите на управата, републичките организации и општествено-политичките

ганизации на Републиката и по овие прашања му дава мислења и предлози на Советот за решавање на прашањата од неговата надлежност.

Член 35

Комисијата за иселенички прашања ги разгледува прашањата што се однесуваат на: грижата на СР Македонија за работните луѓе на привремена работа во странство, иселениците од нејзината територија и деловите на македонскиот народ што живеат во други земји како национално малцинство; потребите што произлегуваат од повратните текови; потребите за што поефикасно остварување на реинтеграција и репатријација на повратниците и иселениците; материјалното и друго обезбедување на одредени категории повратници и иселеници, како и други лица за кои Извршниот совет дава согласност за прифаќање, школувањето и стипендирањето на деца на наши сонародници, помагање, поттикнување и следење на остварувањето на програмите во општините во врска со создавањето конкретни услови за реализација на повратната политика, договорите со кои се воспоставуваат материјални обврзи на Републиката, а се од областа на повратништво и иселениците, а во врска со тоа остварува соработка со соодветните органи и организации во Републиката, а по овие прашања му дава мислења и предлози на Советот за решавање на прашањата од неговата надлежност и врши определени работи и задачи во врска со спроведувањето на заклучоците на Советот.

Член 36

Постојаните работни тела на Советот имаат претседател и најмалку четири члена.

Претседателите на работните тела се именуваат од редот на членовите на Советот, а членовите од редот на членовите на Советот и функционерите што раководат со републичките органи на управата, како и од претставници на органи, организации и заедници од јавни, културни и научни работници.

2. Начин на работа на работните тела

Член 37

Работните тела на Советот работат на седница. Претседателот на работното тело се грижи за организирањето и подготвувањето на седниците на работното тело и свикнува седници на телото, претседава на седниците, предлага дневен ред и се грижи за остварувањето на заклучоците на телото.

Претседателот на работното тело ги свикнува седниците на телото по своја иницијатива, по предлог од член на работното тело, врз основа на заклучок на телото или на Советот, по барање од претседателот на Советот или по предлог од друго работно тело на Советот.

Ако претседателот на работното тело не присуствува на седницата на телото, претседава член на телото што ќе го определи телото, а во случај на подолга отсутност на претседателот на работното тело, на седницата претседава член на работното тело кој ќе го определи Советот.

Член 38

Работните тела на Советот во вршењето на работите од својот делокруг за позначајни прашања, кога за тоа има потреба, остваруваат соработка и со соодветните тела на Собранието на СР Македонија и со соодветните тела на Стопанската комора на Македонија, општествено-политичките организации во Републиката и со самоуправните организации и заедници во Републиката.

Член 39

Работното тело разгледува прашања од својот делокруг.

Работното тело може да разгледува прашања од делокругот на друго работно тело, кога е заинтересирани и за своите ставови го известува надлежното работно тело и Советот.

Работните тела меѓусебно соработуваат заради разгледување на прашања од заеднички интерес.

Заедничките седници на работните тела ги свикнуваат договорно претседателите на тие тела.

Работните тела што по повод разгледувањето на исто прашање имаат различни ставови, преземаат мерки за усогласување на ставовите до одржување на седницата на Советот. Иницијатива за усогласување на ставовите на телата даваат претседателите на работните тела.

Член 40

Поканата за седница на работното тело и материјалите за дневниот ред на седницата се доставуваат до членовите на телото и до Републичкиот комитет за законодавство и организација.

Во случај на спреченост или отсутност на член на работното тело што раководи со републички орган на управата и со републичка организација, во работата на телото учествува неговиот заменик, а и во исклучителни случаи потсекретарот или помошникот.

За времето на одржување на седницата на работното тело и за Предлогот на дневниот ред за седницата се известуваат претставниците на изготвувачите на материјалите што се разгледуваат на седницата и членовите на телото.

Член 41

На седницата на работното тело на Советот се повикуваат, заради учество во работата на телото, и претставници на самоуправните интересни заедници кога се расправа за прашања од интерес за одредена област на општествениот живот.

Кога на дневен ред на седницата на работното тело се материјали од интерес за општествено-политичките организации и за Стопанската комора на Македонија, поканата за седница се доставува до соодветните општествено-политички организации односно до Комората заради учество на нивните претставници во работата на телото при разгледувањето на тие материјали.

Претседателот на работното тело може, по предлог од предлагачот на материјалот или по своја иницијатива, на седниците на работното тело да повика и претставници на заинтересираните органи и организации, заедници и здруженија, како и стручни лица, заради давање мислења по прашањата што се на дневен ред на седницата.

Со поканата до општествено-политичките организации, самоуправните интересни заедници, Комората, заинтересираните органи, организации и заедници и здруженија, како и стручни лица, се доставуваат и материјалите што се однесуваат на соодветните точки од дневниот ред.

Член 42

Претставникот на изготвувачот на материјалот присуствува на седницата на работното тело на кое се разгледува материјалот на изготвувачот, а доколку не е присутен на седницата, работното тело може да го одложи разгледувањето на материјалот.

Кога изготвувачот е републички орган на управата, односно републичка организација, на седницата на работното тело присуствува функционерот кој раководи со тој орган или неговиот заменик односно раководен работник од органот, кој е овластен во име на органот да се изјаснува за ставовите на работното тело и да прифаќа обврски во име на органот.

Кога изготвувачот е друг орган, организација или заедница, на седницата на работното тело присуствува овластен претставник од тој орган, организација односно заедница.

Член 43

Материјалите за седниците на работните тела се доставуваат најдоцна три дена пред одржувањето на седницата на телото.

Материјалите примени за седница на Советот, работните тела ги разгледуваат најдоцна два дена пред одржувањето на седницата на Советот.

Овие рокови не се однесуваат на материјалите што се разгледуваат по итна постапка.

Член 44

Заради размена на мислења или усогласување на ставовите по прашањата што се разгледуваат на седници на телото и на Советот, како и по други прашања од делокругот на соодветните републички органи на управата, републичките заедници и од другите органи, организации и заедници, во работните тела може да се организираат консултативни и договорни состаноци со членовите на телото и со други функционери што раководат со републичките органи на управата, со републичките организации, републичките самоуправни интересни заедници и со други заинтересирани органи и организации.

Состаноците од претходниот став ги свикнува претседателот на телото по заклучок на Извршниот совет, по своја иницијатива или по предлог од функционерот, што раководи со републичкиот орган на управата и со републичката заедница во областа за која е образувано работното тело.

Член 45

Работното тело на Советот при разгледувањето на предлози за донесување нацрти и предлози на закони и на други прописи и општи акти, анализи, извештаи, информации и други материјали оценуваат дали тие се во согласност со Уставот, законите, Деловникот на Собранието и овој Деловник; дали предложените решенија, заклучоци и мерки се целесходни; дали е адекватен предлогот на заклучоците во материјалот чие донесување му се предлага на Советот; ги усогласуваат оценките и ставовите на предлагачите и на другите заинтересирани органи и организации и водат сметка дали материјалите се подготвени така што можат да се разгледуваат и по нив да се одлучува на седницата на Советот односно дали ги содржат сите елементи потребни за одлучување.

При оценката на целесходноста на предложените решенија и при усогласувањето на оценките и ставовите на предлагачот и на заинтересираните органи и организации, работните тела на Советот, утврдуваат ставови во која насока треба да се врши изменување и усогласување во предложениот текст на материјалот.

Работното тело на Советот, во рамките на својот делокруг, го разгледува и следи извршувањето на Програмата и Планот за работа на Советот и спроведувањето на заклучоците на Советот и своите заклучоци, како и спроведувањето на политиката на извршувањето на законите и другите прописи и општи акти и предлага мерки за нивна реализација, а по потреба му предлага на Советот тој да преземе соодветни мерки заради нивна реализација.

Член 46

Работните тела можат да донесуваат заклучоци за доработка на материјалите и за дополнување на предлозите.

Ако претставникот на предлагачот ги прифати предлозите на работното тело за изменување или дополнување на материјалот односно на предлозите на заклучоците што му се предложени на Советот, предлагачот е должен да постапи по предлозите на работното тело, во рокот што ќе се определи на седницата на телото. Преработениот материјал повторно го разгледува работното тело, доколку телото не заклучи да се упати непосредно на седницата на Советот.

Ако претставникот на предлагачот не ги прифати предлозите на работното тело, материјалот со ставот на предлагачот и со мислењето и заклучоците на работното тело се доставува на седница на Советот.

Член 47

При разгледувањето на материјали упатени до Советот, а кои не се предвидени со Програмата и Планот за работа на Советот или со посебни заклучоци на Собранието на СРМ, Претседателството на СРМ, работните тела на Советот претходно оценуваат:

- дали Советот е надлежен за разгледување;
- нивната актуелност, потребата и значењето за разгледување;

- дали разгледувањето да заврши во работното тело или да се отстапи на надлежен орган заради преземање на мерки;

- дали да се достави до членовите на Советот заради информирање или да се разгледува на седницата на Советот.

Кога обработувачот на материјалот односно поднесувачот на предлогот и иницијативата не се сложи со ставот на работното тело материјалот да не се разгледува на седница на Советот, работното тело за тоа го известува Советот кој одлучува за потребата од разгледување на материјалот.

За заземениот став по предложениот материјал и предлозите и иницијативите се известува обработувачот на материјалот односно поднесувачот на предлогот и на иницијативата.

Член 48

За разгледувањето на материјалите, работните тела му поднесуваат писмени извештаи на Советот, со свои мислења и предлози.

Претседателот на работното тело, по завршувањето на претресот по одделен материјал, го формулира ставот на телото по материјалот и по предложените мерки и заклучоци во него, како и заземениите ставови и предлози на заклучоците што ќе му бидат предложени на Советот за усвојување.

Извештајот на работното тело содржи: констатации и оценки на телото по материјалот и по мерките односно заклучоците предложени во него; предлог на заклучоци и мерки во облик и содржина во кои треба да ги усвои Советот; предлог за определување претставници и повереници по материјалите што се доставуваат до Собранието и евентуални други предлози.

Ако претставникот на предлагачот не ги прифати заклучоците на телото за преработување на материјалот односно за изменување и дополнување на заклучоците и мерките предложени во него, во извештајот посебно се изнесуваат причините и аргументите врз кои се засновуваат ставовите на телото и на предлагачот.

Извештајот на работното тело се доставува до членовите на Советот заедно со поканата за седница на Советот на која ќе се разгледуваат тие материјали, а најдоцна 1 ден пред одржувањето на седницата на Советот.

Ако се работи за материјал што се разгледува по итна постапка и ако поради тоа работното тело немало можност да достави извештај во рокот од претходниот став, Извештајот може да се достави до почетокот на седницата на Советот, или работното тело може да го овласти претседателот или член на телото да поднесе устен извештај на седницата на Советот.

Член 49

За работата на работното тело се грижи секретарот на работното тело.

Член 50

Во поглед на подготвувањето и свикнувањето на седниците, утврдувањето на дневниот ред, работата на седниците на работните тела и на нивните заеднички седници и записниците од седниците соодветно се применуваат одредбите на овој деловник што се однесува на седниците на Советот односно на записниците од неговите седници.

IV. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ

1. Подготвување на материјали за седниците на Советот

Член 51

Материјалите за разгледување на седниците на Советот се изготвуваат и се доставуваат на начин определен со овој деловник.

Предлог за разгледување материјал за седниците на Советот поднесуваат претседателот на Советот, републичките органи на управата, републичките организации, членовите и секретарот на Советот и работните тела на Советот.

Предлог за ставање на одделно прашање на дневен ред на седница на Советот можат да поднесат: Собранието на град Скопје, собранијата на општините и нивните извршни органи, општествено-политичка организација, Стопанската комора на Македонија и собрание на републичка самоуправни интереса заедница.

Иницијатива за разгледување на одделно прашање на седница на Советот може да поднесе организација на здружениот труд, друга самоуправни организација односно заедница, општествена организација, здруженија на граѓаните и Заедницата на општините и градовите на Македонија.

Материјалите што на Советот му ги доставуваат органите, организациите и заедниците од ставовите 3 и 4 на овој член, се упатуваат на мислење на надлежниот републички орган на управата.

Член 52

Материјалите за разгледување на седница на Советот ги изготвуваат предлагачите. Предлагачите можат изготвувањето на материјалот да го доверат на соодветна научна, стручна или друга организација, на одделни научни, стручни работници, на стручни служби на Советот или на работна група, односно комисија образувана за таа цел.

Кога за одделни прашања републичките органи на управата ангажираат научна, стручна и друга организација да изготват определени студии, тие можат да се достават до Советот само како прилог кон материјалот на соодветниот орган.

Член 53

Материјалите за разгледување на седниците на Советот предлагачите ги доставуваат до Советот во потребниот број примероци во облик на: предлог за донесување закон, нацрт на закон, предлог на закон, на друг пропис или општ, односно поединечен акт, анализа, извештај, информација или друг материјал, односно предлог.

Со посебно упатство секретарот на Извршниот совет ќе го определи потребниот број примероци и материјали што се доставуваат за седници на Советот.

Член 54

Предлозите на прописите и на другите општи акти што ги донесува Советот, што Советот во рамките на своите овластувања ги поднесува до Собранието, предлагачите ги поднесуваат согласно со одредбите на Деловникот на Собранието.

Предлозите на прописите и на другите општи акти што ги донесува Советот, предлагачите ги поднесуваат до Советот во облик во кој се донесуваат. Предлагачот е должен кон предлогот на прописот да поднесе и образложение, кое особено ги содржи причините поради кои се предлага донесување на прописот, уставниот односно законскиот основ за неговото донесување, средствата потребни за неговото спроведување и изворите од кои ќе бидат обезбедени, како и други околности од значење за прашањата што се предлага да се уредат со прописот.

Член 55

Кога надлежните собори на Собранието ќе го усвојат предлогот на Советот за донесување закон и ќе заклучат Советот да му поднесе на Собранието нацрт односно предлог на закон, нацртот односно предлогот на закон ќе го изготви републичкиот орган на управата односно републичката организација во чиј делокруг се прашањата што се уредуваат со нацртот односно со предлогот на законот, ако Советот не одлучи поинаку.

Ако со законот се уредуваат посложени прашања, Советот може да определи и други органи што ќе учествуваат во изработката на нацртот односно на предлогот на законот.

Член 56

Анализите, извештаите и информациите што содржат актуелни прашања по кои е неопходно Советот да земе став и другите материјали кои му се предлагаат на Советот, треба да содржат заклучни согледувања во вид на констатации и оценки и предлог на заклучоци.

Предлогот на заклучоците се изготвува во облик и содржина во кои треба да ги усвои Советот и содржат предлог на конкретни мерки, работни задачи и задолжувања на органите и организациите, рокови и упатства за нивно извршување.

Предлозите на заклучоците што Советот ги предлага на Собранието и Претседателството на СРМ се изработуваат во форма во која треба да ги усвои Собранието и Претседателството на СРМ.

Член 57

Во анализите, врз основа на детални проучувања и следење на движењата на појавите и проблемите во одделни области или на одделни прашања од определена област за определен временски период, комплексно се излага проблематиката, се оценува постојаната состојба и се укажува на последиците од таа состојба.

Член 58

Во периодичните извештаи се прикажуваат работата и резултатите постигнати во одделните области во спроведувањето на политиката и во извршувањето на законите, другите прописи и општи акти, оценката за утврдената положба, појавите и заклучоците и другите мерки донесени од Собранието и од Советот или се излага конкретната ситуација за определени прашања.

Член 59

Со информациите се известува Советот за состојбата и појавите во одделни области и дејности или се известуваат определени прашања заради запознавање со состојбата и се дава оценка на утврдената положба и на појавите. Информациите се кратки, прегледни и содржат податоци што овозможуваат увид и оценки за определени прашања.

Член 60

Материјалите за разгледување на седницата на Советот, освен предлозите за донесување, нацртите и предлозите на закони и на други прописи и општи акти, можат да имаат најмногу до 15 страници.

По исклучок, на Советот можат да му се достават и материјали со повеќе од 15 страници ако нив се обработува посебно сложена материја, со тоа што со таков материјал задолжително треба да се достави и скратен текст од најмногу 15 страници.

Предлагачот е должен кон посложените и пообемните предлози за донесување закони, нацрти на закони и предлози на закони и на други прописи и општи акти да достави преглед на основните решенија по кои Советот треба да земе став.

Кон материјалите што Советот му ги упатува на Собранието предлагачот доставува резиме, што за потребите на делегатите на Собранието и на де-

легациите на основните самоуправни организации и заедници се објавува во Делегатскиот информатор на Собранието на СРМ и на Собранието на СФРЈ.

Член 61

Материјалите на насловната страница содржат: изготвувач на материјалот, наслов, датум на изработка, вид на материјалот и број на страниците.

Првата страница на материјалот содржи: назив на органот и на учесниците во изработката, назив на заинтересираните републички органи и организации кои доставиле мислење по материјалите што им се доставени од изготвувачите од член 60, став 1 од овој деловник и на органите, организациите и лицата кои се консултирани по тој материјал и забелешка дали материјалот е изработен според Програмата за работа на Советот односно на Собранието, според посебен заклучок на Собранието односно на Советот или по иницијатива на предлагачот, како и во кој рок била предвидена неговата изработка.

2. Соработка на републичките органи и организации во изработката на материјалите

Член 62

Предлагачите соработуваат меѓусебно и со другите заинтересирани републички органи и организации, како и со Собранието на град Скопје и со соработката на општините и нивните извршни органи, Заедницата на општините и градовите на Македонија, со соодветните органи на општествено-политичките организации, самоуправните интересни заедници, организациите на здружениот труд, научни и стручни организации, Стопанската комора на Македонија и другите асоцијации на здружениот труд и општествените организации и здруженијата на граѓаните.

Во остварувањето на оваа соработка предлагачите организираат консултации, размена на информации и искуства, образуваат заеднички групи, прибавуваат мислења и сл.

Во подготвувањето на материјали републичките органи на управата остваруваат и потребна соработка со соодветните органи во другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини.

Во рамките на подготвувањето предлози, акти и мерки за извршување на сојузните прописи, како и учеството во подготвувањето на сојузните прописи, републичките органи на управата остваруваат соработка со соодветните сојузни органи на управата.

Член 63

Републичките органи на управата и републичките организации материјалите што му ги доставуваат на Советот за разгледување, утврдување односно донесување, претходно им ги доставуваат на мислење на заинтересираните органи и организации и тоа:

— материјалите што се однесуваат на располагањето со општествените средства и на финансиското работење или со кои се утврдуваат финансиско-материјални обврски на Републиката, општините, самоуправните интересни заедници, организациите на здружениот труд и граѓаните и прописите што содржат финансиски одредби — на Републичкиот секретаријат за финансии;

— материјалите со кои се пропишуваат кривични дела, стопански престапи и прекршоци — на Републичкиот секретаријат за правосудство и управа

— материјалите од интерес за народната одбрана и општествената самозаштита — на Републичкиот секретаријат за народна одбрана;

— нацртите на општествените планови, на резолуциите и на Републичкиот буџет на сите републички органи на управата и на републичките организации, соработката на општините, општествено-политичките организации, самоуправните интересни заедници и Стопанската комора на Македонија;

— материјалите од областа на економските односи со странство — на Републичкиот комитет за економски односи со странство;

— материјалите што содржат одредби за учество на претставници на општествената заедница во одлучувањето во организациите на здружениот труд или посебни услови и начин за именување и разрешување на работориски орган — на Републичкиот комитет за труд.

— материјалите што содржат прашања во врска со односите со странство — на Републичкиот комитет за меѓународни односи;

— материјалите во кои се обработуваат односно се уредуваат прашањата од областа на кадровската политика — на Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет;

— предлозите за донесување закони, нацртите и предлозите на законите и други прописи и општи акти, како и нацртите и предлозите на општествените договори и самоуправни спогодби — на Републичкиот комитет за законодавство и организација и до други републички органи на управата, доколку содржат прашања од нивниот делокруг.

Материјалите по кои не е прибавено мислење во смисла на претходните ставови, нема да се разгледуваат на седница на работните тела и на Советот. По исклучок, материјалите од став 1 на овој член, можат да се достават до Советот и без предвидените мислења, ако се работи за прашање што не трпи одлагање. Во тој случај предлагачот ќе го извести Советот за причините поради кои не ги прибавил мислењата.

Советот претходно одлучува дали ќе ги разгледа материјалите од претходниот став без мислењата на органите и организациите од став 1 на овој член.

Член 64

Нацрт односно предлог на закон или друг материјал изработен од страна на посебна комисија, научна или стручна институција или од одделни стручни и научни работници, Советот го упатува на мислење на надлежниот републички орган на управата.

Со Предлогот за донесување закон, Нацрт на закон и Предлог на закон или на друг општ акт или материјал што на Советот му го доставува на мислење Собранието и Сојузниот извршен совет, секретарот на Советот, пред одржувањето на седниците на работните тела на Советот, обезбедува мислење на соодветните републички органи на управата и републичките организации.

Член 65

Републичките органи на управата и републичките организации се должни своите мислења да ги доставуваат писмено до предлагачот, по правило, во рок од 10 дена од денот на приемот на материјалот односно на предлогот.

Републичките органи на управата и републичките организации се должни своите мислења до предлагачот да ги доставуваат писмено по правило во рок од 10 дена, а за поважни системски закони во рок од 15 дена од денот на приемот на материјалот односно на предлогот.

Органите и организациите од претходниот став се должни да дадат мислење до предлагачот односно до Советот и во пократок рок, кога се во прашања материјали за кои треба итно да се заземе став или да се донесе одлука.

Предлагачот ги доставува до Советот мислењата од став 1 на овој член, го известува Советот за начелните и поважните прашања по кои се искажани различни мислења од консултираните органи и организации и го изнесува својот став по тие мислења.

Ако донесувањето на прописот го предлагаат два или повеќе републички органи на управата односно републички организации, тие, пред доставувањето на предлогот до Советот, ги усогласуваат своите ста-

вови. Ако органите односно организациите не постигнат согласност, за тоа го известуваат Советот и предлагаат алтернативни решенија.

3. Доставување на материјалите

Член 66

Материјалите за седниците на Советот предлагачите ги доставуваат преку секретарот на Советот, а во придружното писмо означуваат дали материјалот се доставува за разгледување на седница на Советот или за информирање на членовите на Советот, дали се дадени мислењата предвидени со член 63, дали се извршени консултации и со кои органи и организации.

Придружното писмо со кое републичките органи на управата, републичките организации и самостојните стручни служби во Советот доставуваат до Советот за разгледување на седница материјали или мислења, го потпишува функционерот кој раководи со органот, а кога е тој отсутен или спречен — неговиот заменик.

Член 67

На материјалите од доверлива природа предлагачот со посебна ознака на насловната страна го означува видот и степенот на тајноста.

Материјалите од став 1 на овој член, се доставуваат до Советот на начин и според постапка утврдена со прописите за спроведување на мерките за безбедност и заштита на тајноста.

За строго доверливите материјали и за материјалите што претставуваат државна тајна, во Советот се води посебна евиденција и со нив се постапува во согласност со посебно упатство на секретарот на Советот.

Член 68

Материјалите што се однесуваат на системски или на други поважни прашања, предлагачите ги доставуваат до Советот најдоцна 15 дена, а другите материјали најдоцна осум дена пред денот на одржувањето на седницата на Советот, на која треба да се разгледуваат.

По исклучок, предлагачите можат да бараат одделни прашања да се стават на дневен ред на седницата и по нејзиното свикнување, ако според својот карактер не трпат одлагање. Во тој случај предлагачот е должен материјалот со посебно образложение да го достави до Советот, најдоцна 3 дена пред денот на одржувањето на седницата.

Член 69

Во случаите кога за седница на Советот се предлагаат материјали во чие претресување, по мислење на предлагачот, треба да учествуваат и претставници на други органи и организации, при доставувањето на материјалот треба да ги означат тие органи односно организации.

Член 70

Нацртите и предлозите на закони и на други прописи и општи акти што му се доставуваат на Советот за утврдување, а се однесуваат на положбата на општините, конкретизацијата на нивните уставни права и должности и на други прашања од посебен интерес за општините, Советот им ги доставува на мислење на собранијата на општините односно на нивните извршни органи.

Член 71

Секретарот на Советот материјалите доставени за седница на Советот, што се подготвени во согласност со одредбите на овој деловник, веднаш им ги доставува за разгледување на работните тела на Советот.

За материјалите што не се подготвени според одредбите на овој деловник, секретарот на Советот за тоа ќе му укаже на предлагачот.

Доколку предлагачот на материјалот не е согласен со забелешките на секретарот на Советот во смисла на претходниот став, секретарот е должен

материјалот, со забелешките, да го достави до работните тела на Советот и за тоа ќе го известат претседателот на Советот.

4. Свikuвање на седниците и утврдување на дневниот ред

Член 72

Седниците на Извршниот совет ги свикнува претседателот на Советот по сопствена иницијатива, по предлог од Собранието односно собор на Собранието, Претседателството на СР Македонија или по барање од член на Советот, како и по предлог на работно тело на Советот.

Претседателот може да свика седница на Извршниот совет и по иницијатива на општествено-политичките организации, Стопанската комора на Македонија, самоуправните организации и заедници и општествените организации.

Член 73

Предлогот на дневниот ред за седниците на Советот го утврдува претседателот на Советот.

Претседателот на Советот ќе го одложи разгледувањето на определен материјал од седница на Советот ако утврди дека не е изготвен во согласност со овој деловник, дека по него не се набавени мислењата предвидени со член 63, не се извршени потребни консултации со заинтересираните републички органи на управата и републичките организации или со други заинтересирани органи и организации, дека не се исполнети другите услови неопходни за одлучување или дека за тоа постојат други оправдани причини.

Секретарот на Советот го известува предлагачот за причините поради кои се одлага разгледувањето на материјалот од претходниот став за седницата на Советот.

Ако предлагачот и покрај тоа бара прашањето да се стави на дневен ред на седницата на Советот, за таквото барање одлучува Советот на седницата.

Ако се работи за материјал во чија содржина и заклучоци претходно е постигната согласност со надлежните и заинтересираните органи и организации или за материјал кој според својата природа не бара претходно разгледување од работните тела на Советот или е од таква природа што налага итно разгледување, претседателот на Советот може таквиот материјал да го внесе во предлогот на дневниот ред за седница на Советот и без претходно разгледување од работните тела на Советот.

Член 74

За денот, местото и времето на одржувањето на седницата на Советот, секретарот на Советот писмено ги известува членовите на Советот.

Со известувањето за одржување на седницата на Советот на членовите на Советот им се доставуваат Предлогот на дневниот ред и материјалите предложени за дневниот ред за седницата на Советот.

По исклучок, во случај на итност, седницата на Советот може да се свика усно, без означување на Предлогот на дневниот ред и без доставување на материјали.

Член 75

Покана за седница на Советот, заради учество во работата на Советот при разгледување на определен материјал, им се доставува и на другите функционери што раководат со републичките органи на управата и со републичките организации кои не се членови на Советот, како и на секретарите на републичките самоуправни интересни заедници кога на дневен ред на седницата на Советот се материјали што се однесуваат на прашања од областа што спаѓа во делокруг на соодветниот републички орган на управата и републичка организација односно републичка самоуправни интересна заедница. Со поканата на тие функционери им се доставуваат и материјалите што се однесуваат на соодветната точка од дневниот ред.

Функционерите од претходниот став присуствуваат на седницата на Советот само за времето на разгледувањето на материјалот за кој им е доставена поканата заради учество во работата на Советот.

Републичките секретари и претседателите на републичките комитети и функционерите од став 1 на овој член, можат во оправдани случаи да бараат на седницата на Советот да присуствуваат и нивни соработници (функционери и стручни работници) и тоа само за времето на разгледување на определено прашање од дневниот ред. Секретарот на Советот, во договор со републичките секретари, претседателите на републичките комитети и другите функционери од став 1 на овој член, го одобрува присуството на таквите лица на седницата на Советот и го определува времето на нивното доаѓање на седницата, за што претходно го запознава претседавачот на седницата.

Кога тоа ќе го одобри секретарот на Советот, на седницата на Советот присуствуваат и одделни функционери и работници во Стручната служба на Советот што вршат определени задачи во врска со работата на седницата на Советот.

Член 76

Претседателот на Советот може да повика на седница на Советот претставници на општествено-политичките организации и на Стопанската комора на Македонија, заради учество во претресот по одделни прашања.

Претседателот на Советот може, по потреба, да повика на седница на Советот и претставници на град Скопје, општините, организациите на здружениот труд, научни и стручни организации, општествените организации и здруженијата на граѓаните и други самоуправни органи и заедници заради изнесување мислења по определени прашања.

Кон поканата за седница на претставниците од ставовите 1 и 2 на овој член, им се доставуваат и соодветни материјали.

Член 77

Предлогот на дневниот ред и материјалите за седницата на Советот им се доставуваат за запознавање на одделни функционери во органите на Републиката и во општествено-политичките организации што ќе ги определи Советот.

Член 78

Поканата за седница на Советот, со предлогот на дневниот ред се доставуваат најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на седницата.

Член 79

Член на Советот што е спречен да присуствува на седницата на Советот може своето мислење и предлози по материјалите што се на дневен ред на седницата да ги достави до секретарот на Советот писмено пред почетокот на седницата.

Правата од ставовите 1 и 2 на овој член ги имаат и функционерите од став 1 на член 73 од овој деловник во поглед на материјалите за кои им се доставува покана заради учество во работата на Советот.

5. Работа и одлучување на седниците на Советот

Член 80

Претседателот на Советот ја отвора седницата. Советот по утврдувањето на дневниот ред на седницата, што го предлага претседателот на Советот, пристапува кон усвојување на записникот од претходната седница на Советот.

Членовите на Советот имаат право да стават забелешки на записникот.

Функционерите што раководат со републичките органи на управата, со републичките организации и со самостојните стручни служби на Советот, кои по покана присуствувале на седницата на Советот, за-

белешките на записникот ги доставуваат писмено до секретарот на Советот пред одржувањето на седницата на која се усвојува записникот.

Советот при усвојувањето на записникот одлучува за забелешките што се ставени на записникот. Записникот го потпишуваат претседателот односно попретседателот на Советот што претседавал на седницата и секретарот на Советот.

Член 81

Во итни случаи, член на Советот, секретарот на Советот и друг функционер што раководи со републички орган на управата и со републичката организација, може при утврдувањето на дневниот ред да предложи писмено или усно во дневниот ред на седницата да се внесе материјалот што не бил предложен за разгледување (итна постапка).

По итна постапка може да се стави на дневен ред на седница на Советот и да се разгледува само материјал за чие итно решавање постои фактичка и неодољна потреба, а чие одлагање би можело да има штетни последици за општествената заедница.

За предлогот определено прашање да се разгледа по итна постапка одлучува Советот.

Член 82

Советот работи врз основа на утврдениот дневен ред.

За секоја точка од дневниот ред се отвора претрес.

На почетокот на претресот претставникот на предлагачот, по барање од претседателот на Советот, дава кратко усно образложение по материјалот.

Член 83

Советот може да одлучи за начелните и за други општи прашања да се води начелен претрес. Начелниот претрес може да заврши со утврдување став на Советот.

Предлогот за донесување закон, нацрт на закон и предлог на закон односно на друг пропис или општ акт, по правило, претходно се претресува во начело, а потоа и во подробности.

Советот може да го ограничи времето на излагањето по одделни материјали.

Член 84

Право да учествуваат во претресувањето и во одлучувањето за прашањата што се на дневен ред на седницата имаат членовите на Советот.

Право да учествува во претресот кога заменикот на републичкиот секретар односно заменикот на претседателот на републичкиот комитет е спречен да учествува на седницата на Советот има, но со посебно одобрение на претседавачот на седницата, потсекретарот или помошникот на републичкиот секретар односно на претседателот на републичкиот комитет.

Функционерите односно во случај на нивна спреченост — нивните заменици или потсекретари и помошници, имаат право да учествуваат во претресот по прашањата од делокругот на органот со кој раководат.

Другите функционери во Советот можат да учествуваат во претресот по материјалите што тие ги поднеле.

Функционерите од ставовите од 2 до 5 на овој член, можат по одобрување на претседавачот на Советот да учествуваат во претресот и по другите прашања од дневниот ред на седницата на Советот.

Во претресот можат да учествуваат и претставниците на другите органи и организации што присуствуваат на седницата на Советот по прашањата за кои се поканети на седницата.

Член 85

Членовите на Советот, како и функционерите кои раководат со републичките органи на управата и со републичките организации што учествуваат во

работата на Советот, можат за време на претресувањето на материјалите на седницата на Советот писмено или усно да предлагаат изменување и дополнување во нив.

Претседателот на Советот може да бара членот на Советот односно функционерот од претходниот став писмено да ги формулира изменувањата и дополнувањата што усно ги предложил на седницата.

За предлозите за изменување и дополнување на длог за донесување закон, нацрт на закон и предлог на закон односно на друг пропис или општ акт се изјаснува претставникот на предлагачот.

Ако претставникот на предлагачот ги прифати предложените изменувања и дополнувања, тие ставаат составен дел на предлогот од претходниот став.

За предлог за изменување и дополнување со кој не се согласил предлагачот, Советот одлучува пожелно.

Член 86

Ако предложените изменувања и дополнувања во предлог за донесување нацрт или предлог на закон, на друг пропис или општ акт поднесени во претресот повлекуваат материјални издатоци, републичкиот секретар за финансии може да предложи да се одложи претресот на тоа прашање.

Претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација е должен да го предупреди Советот за неусогласеноста со Уставот или со законот на предложените изменувања и дополнувања во предлогот за донесување, нацртот или предлогот на закон, на друг пропис или општ акт и за правните последици што од тоа можат да произлезат, како и да продолжи натамошна постапка по тој предлог односно да бара да се одложи нивното разгледување заради дополнително проучување.

Член 87

По завршувањето на претресот по секое прашање за кое е расправано на седницата, Советот, врз основа на предлозите содржани во материјалот и во извештаите на работните тела и предлозите усвоени на седницата, донесува заклучоци.

Заклучоците од претходниот став ги формулира претседателот на Советот.

Советот може заради формулирање на заклучоците да образува работна група од членови на Советот и од функционери што раководат со републичките органи на управата или да определи тоа да го сторат едно или повеќе работни тела на Советот, во согласност со начелните ставови утврдени од Советот.

Заклучоците од претходниот став ги утврдува Советот на првата наредна седница, а заклучоците што бараат итно постапување се утврдуваат на истата седница на Советот.

Член 88

Заклучоците на Советот ги извршуваат, во рамките на својот делокруг, републичките органи на управата и републичките организации.

Извршувањето на одделни заклучоци Советот може да го довери на свое работно тело, на член на Советот и на секретарот на Советот.

Советот може да го определи и начинот на извршувањето на своите заклучоци.

Заклучоците на Советот, како и изменувањата што ќе настанат при потврдувањето на записникот, секретарот на Советот ги доставува до соодветните републички органи на управата и другите органи и организации на кои се однесуваат.

Член 89

Советот одлучува на седниците со мнозинство гласови на членови на Советот.

Советот по прашањата од своја надлежност одлучува и со мнозинство гласови на членовите на Советот присутни на седницата кога презема итни мерки за спречување на нарушувања во стопанство-

то, ефикасно остварување на безбедноста и општествената самозаштита и спроведување на подготовки-те за народна одбрана.

6. Постапка за поднесување оставка и за поставување прашање за доверба

Член 90

Ако Советот, согласно со Уставот на СРМ и Законот, одлучи да поднесе колективна оставка или да постави прашање за доверба, оставката односно прашањето за доверба, во име на Советот, го поднесува претседателот на Советот.

Текстот на колективната оставка односно текстот на прашањето за доверба го утврдува Советот на седницата.

Член 91

Ако собор на Собранието постави прашање за доверба на Советот или ако во собор на Собранието се покрене интерпелација за претресување на определено прашање од општо политичко значење во врска со работата на Советот, ставот на Советот по прашањето за доверба односно по интерпелацијата го утврдува Советот на седницата.

За ставот на Советот по прашањето за доверба односно по интерпелацијата од претходниот став, Собранието го известува претседателот на Советот или член на Советот што за тоа ќе го овласти Советот.

Член 92

Ако соборите на Собранието, по повод поднесувањето на колективна оставка на Советот и поставувањето на прашање за доверба на Советот или покренувањето на интерпелација во врска со работата на Советот, отворат претрес, Советот ќе определи свои претставници кои на седниците на соборите на Собранието, од името на Советот, ќе даваат потребни известувања и објаснувања.

Член 93

Член на Советот кога сака да поднесе оставка на должност, за тоа претходно го известува Советот.

V. ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ

Член 94

Советот донесува Програма за својата работа за времето за кое донесуваат програми за работа соборите на Собранието на СРМ.

Член 95

Советот со Програмата за својата работа ги утврдува прашањата и задачите од сите области на општествено-економскиот и политичкиот живот чие разгледување е од значење за остварувањето на функциите на Советот.

Советот ја утврдува Програмата за работа врз основа на предлозите од работните тела на Советот, од републичките органи на управата и републичките организации.

Советот може да утврди и посебна програма за работа за одделни области и по одделни поважни прашања од својата надлежност.

Со Програмата за работа можат да се утврдат и одделни фази во обработката на позначајните прашања што бараат подолгорочно проучување.

Член 96

Основа за Програмата за работа на Советот претставува политиката утврдена со: Општествениот план на Републиката, годишните резолуции за основните на економскиот и социјалниот развој на Републиката, законите, другите прописи и општи акти на Собранието, основните документи на општествено-политичките организации, како и други задачи и работи што произлегуваат од функцијата на Советот.

Програмата за работа на Советот се усогласува со основната програма за работа на Собранието и со програмите за работа на неговите собори, а се донесува по усвојувањето на тие програми.

Член 97

Програмата за работа на Советот содржи три основни дела: програмска ориентација на Советот во сите области на дејствување, дел кој се однесува на општи прашања и дел кој се однесува на нормативната дејност.

Програмската ориентација е содржана во почетокот на Програмата за работа и се состои од основни правци и активности на Советот.

Општите прашања и нормативната дејност се истражуваат по области на работа.

Задачите што спаѓаат во општите прашања и нормативната дејност содржат:

- наслов на темата односно на нормативниот акт;

- основна содржина и цел на разгледување на општите прашања односно основната содржина, уставно-правниот основ и политичката потреба за донесување на определен нормативен акт;

- наслов на органот и организацијата која врши обработката на материјалот со посебна ознака дали изготвувањето ќе се довери на научни и стручни организации или изготвувач ќе биде републички орган на управата, врз основа на поширока обработка на научни и стручни организации или изготвувањето ќе се довери на посебна работна група;

- рокови за изготвување и разгледување;

- означување на темите за кои во подготвителната фаза ќе се извршат консултации и дали ќе се спроведе јавна расправа или консултација на делегациите или одредени органи и организации, како и начинот и видовите на соработката со соодветните органи и организации во извршување на поодделни работи утврдени со Програмата за работа;

- други евентуални податоци од значење за подготвувањето односно разгледувањето на определено прашање.

Во Програмата за работа на Советот се внесуваат и прашања од Програмата за работа на Собранието на СРМ и Претседателството на СРМ, според кои Советот е определен за предлагач со сите елементи кои се дадени по тие прашања во Програмата за работа на Собранието на СРМ и Претседателството на СРМ, со тоа што рокот за разгледување во Советот да обезбедува делегатско одлучување во согласност со Деловникот за работа на Собранието на СРМ. Во Програмата за работа се внесуваат и теми од Програмата за работа на Сојузниот извршен совет, за кои Советот е заинтересиран, како и прашања сврзани за тие теми.

Член 98

Постапката за подготвување на Програмата за работа се покренува со заклучок што Советот го упатува до републичките органи на управата, републичките организации и до другите заинтересирани органи, организации и засадници, утврдени со закон.

Носители на работите за подготвување на Програмата за работа на Советот се работните тела на Советот.

Член 99

Републичките органи на управата и организации, врз основа на својата програмска ориентација за наредната година и примените иницијативи, предлози и сугестии, што се однесуваат на нивниот делокруг, предлагаат прашања кои треба да се внесат во Програмата за работа на Советот односно на Собранието на СРМ.

Предлозите на републичките органи на управата содржат:

- предлози за програмска ориентација на Советот од своите области;

- определување за иницијативите, предлозите и сугестиите добиени за програмата за работа на Советот;

- насловот на прашањата и формата во која ќе бидат изготвени за Советот (анализа, извешта информација, предлог за донесување закон, нацрт или предлог на закон односно друг акт);

- содржина на задачата: теми од кои се гледаат причините и проблемите кои го условуваат неговото разгледување на Советот, како и основните елементи на сескоја тема, дефинирање на начинот со кој се обезбедува остварување на целта за разгледување на Советот, квалитетно изготвување на материјалот, соодветен начин на подготвување, навремено разгледување и сл.;

- прашања за кои ќе се извршат претходни консултации, пошироки расправи, јавни дискусии определување на учесници, начинот за водење на расправата, рокови и сл.;

- роковите за изготвување и разгледување на материјалите (по одделни фази на подготвување разгледување во Советот) кои треба да бидат определени со потребата за навремено разгледување односно утврдување и спроведување на мерките.

Член 100

Врз основа на предлозите на републичките органи, секретарот и работните тела на Советот подготвува работна основа на Нацртот на програмата за работа на Советот.

Работната основа содржи: предлог на програмска ориентација на Советот за наредната година, предлог на тематски дел на програмата по одделни области, кои се однесуваат на општите прашања (општо општествена проблематика, анализи, извештаи и сл.) и нормативна дејност.

Член 101

Работните тела на Советот ја разгледуваат работната основа на Нацртот на програмата за работа на Советот и вршат избор на прашањата за Програмата за работа на Советот.

При определувањето за прашањата кои треба да се внесат во Програмата за работа на Советот, работните тела тргнуваат од правата и должностите на Советот утврдени со Уставот и Законот, особен водејќи сметка за:

- најактуелните и најзначајните задачи во поодделните области на општествениот живот, кои произлегуваат од утврдената политика на општествено-економскиот и општествено-политичкиот развој во Републиката и од потребите на здружениот труд, работните луѓе и граѓаните;

- активностите и мерките кои ќе се преземаат директно да придонесуваат Советот што поефикасно и оперативно, квалитетно и одговорно да ги извршува своите задачи;

- прашања од значење за утврдувањето на републицијата на политиката и извршувањето на прописите, како и задачите кои обезбедуваат континуитет во работата на Советот и Собранието на СРМ

- прашања за кои навреме би се заземале ставови, би се подготвувале предлози до Сојузниот извршен совет и соодветните органи на Републиката; прашања за кои се одлучува во органите на Федерацијата, како и тие што се предмет на остварување на соработката на Сојузниот извршен совет и извршните совети на републиките;

- сите прашања кои Собранието на СРМ, Македонија и Собранијата на самоуправните интересни заедници рамноправно ги разгледуваат, а другите прашања од областите во кои се образувани самоступравните интересни заедници да се внесуваат селективно.

Во Програмата за работа на Советот не се внесуваат прашањата за кои републичките органи на управата и републичките организации, во согласност со своите права и должности, непосредно одлучуваат.

Член 102

Нацртот на програмата за работа го усвојува Советот и го доставува заради мислења, предлози и сугестии на: Собранието на СРМ, Претседателството на СРМ, Советот на Републиката, републичките општествени совети, републичките органи на општествено-политичките организации, републичките органи на управата и републичките организации, Стопанската комора на Македонија, самоуправните интересни заедници образувани за територијата на Републиката, општините и градот Скопје.

Член 103

Предлогот на програмата за работа на Советот се подготвува врз основа на мислења и предлози на органите, организациите и заедниците на кои им е доставен Нацртот на програмата.

Предлогот на програмата за работа на Советот го предлагаат работните тела на Советот во рамките на својот делокруг.

Програмата за работа на Советот се засновува врз основната програма за работа на Собранието и програмите за работа на соборите на Собранието и се усогласува со Програмата за работа на Претседателството на СРМ, Советот на Републиката и републичките општествени совети и републичките органи на општествено-политичките организации.

Програмата за работа Советот ја донесува најдоцна во рок од 30 дена од денот на донесувањето на Програмата за работа на соборите на Собранието на СР Македонија.

Член 104

Во постапката на подготвување, донесување и остварување на Програмата за работа на Советот се остварува соработка, усогласување со Собранието на СРМ, Претседателството на СРМ, Советот на Републиката, Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Македонија, републичките самоуправни интересни заедници, републичките органи на управата, општините, градот Скопје и со другите заинтересирани органи и организации во Републиката.

Член 105

Програмата за работа на Советот се доставува на: Собранието на СРМ, Претседателството на СРМ, Советот на Републиката, Стопанската комора на Македонија, републичките органи на управата и републичките организации, на општествено-политичките организации, собранијата на општините, Собранието на град Скопје, собранијата на самоуправните интересни заедници образувани на територијата на Републиката, републичките правосудни органи, самоуправните организации и заедници кои со Програмата за работа се утврдени како стручни изготвувачи на одделни теми, како и на други заинтересирани органи, организации и заедници за кои Советот ќе одлучи.

Член 106

Програмата за работа на Советот може да се изменува и дополнува.

Предлозите за изменување и дополнување на Програмата за работа на Советот треба да бидат образложени и да ги содржат сите елементи предвидени со овој деловник.

Член 107

Републичките органи на управата и републичките организации, во рамките на својот делокруг, ги извршуваат односно го следат извршувањето на Програмата за работа и заклучоците на Советот и по потреба, а најмалку еднаш месечно, го известуваат Советот за неподготвените програмски теми по кои се изготвувачи, односно за неизвршените заклучоци на Советот. Другите изготвувачи го известуваат Советот за извршување на задачите од Програмата за работа на Советот, за кои тие се задолжени.

Работните тела на Советот и секретарот на Советот го следат извршувањето на Програмата за работа на Советот и за тоа го известуваат Советот.

План за работа**Член 108**

Заради реализација на Програмата на Советот, Програмата и заклучоците на Собранието и на Претседателството на СРМ, како и за други актуелни прашања што не се предвидени во Програмата за работа на Советот, Советот донесува План за работа.

Планот за работа на Советот се донесува за време од три месеци или за покусо време.

Во Планот за работа се внесуваат и предлозите на работните тела на Советот, како и предлозите на републичките органи на управата и републичките организации и другите органи, организации и заедници, чија потреба за разгледување на седница на Советот ја оцениле работните тела на Советот.

Член 109

Предлозите на прашањата за Планот за работа на Советот за наредниот период и роковите за разгледување на одделни прашања се доставуваат до Советот најдоцна до 15-иот ден на месецот во кој завршува планот за претходниот период.

Предлогот на планот за работа на Советот го разгледуваат работните тела на Советот.

Член 110

Предлозите во врска со материјалите што заедно ги изготвуваат повеќе изготвувачи, ги доставува прво-означениот изготвувач.

Со предлозите за Планот за работа на Советот се доставува и преглед со образложение, што особено треба да содржи:

— прашања предвидени со Програмата за времето за кое се изготвува Планот, а кои не се предложени од страна на изготвувачот во Предлогот на планот за работа;

— прашања од Планот за работа за претходниот период што не се разгледани;

— прашања што треба да се разгледаат по заклучоците на Собранието на СРМ, Претседателството на СРМ и Советот, а не се предложени во Планот за работа.

Член 111

Планот за работа содржи наслов на темата и изготвувачот, елементи од Програмата за работа на Советот, рок до кој на Советот треба да му се достави планираниот материјал и датумот за разгледување на темата на седница на Советот.

Член 112

Планот за работа се доставува до сите републички органи на управата, републичките организации и другите изготвувачи што се утврдени со Планот за работа.

Акти на Советот**Член 113**

Советот во остварувањето на своите права, должности и одговорности утврдени со Уставот на СРМ и со законите донесува уредби, одлуки, упатства, решенија за извршување на законите и на другите прописи и општи акти на Собранието.

Советот, во согласност со овластувањата утврдени со Уставот на СРМ и со законите утврдува начелни ставови и насоки за работа на републичките органи на управата.

Советот донесува заклучоци кога не се одлучува со други акти.

Член 114

Советот со уредба го уредува извршувањето на законите и на другите прописи и општи акти на Собранието, утврдува општи начела за внатрешната

организација на републичките органи на управата и на републичките организации и уредува други односи, во согласност со овластувањата утврдени со Уставот на СРМ и со законите.

Советот со одлука одлучува за одделни прашања и мерки за извршување на законите, другите прописи и општи акти на Собранието, основа стручни и други служби за своите потреби и заеднички служби за потребите на републичките органи на управата.

Советот со упатството го пропишува начинот на работа на републичките органи на управата и на републичките организации.

Советот со решение врши именување и назначување односно разрешување од должноста на функционери и раководни работници во Советот, во републичките органи на управата, врши други именувања и разрешувања за кои е овластен, одлучува за други одделни прашања и за управни работи, како и кога во вршењето на своите овластувања и во своето работење донесува одделни акти.

Советот утврдува начелни ставови и насоки во поглед на остварувањето на политиката на Собранието и извршувањето на законите и другите прописи и општи акти на Собранието и на актите на Советот.

Советот со заклучок ја утврдува положбата и зазема ставови и гледишта по прашањата што ги претресувал на седница, утврдува мислења по предлозите за донесување закони, нацртите на закони и предлозите на закони и други прописи и општи акти и по материјали што тој не му ги поднесал на Собранието, одлучува за определени прашања из внатрешната организација и односите во Советот, ги определува задачите на републичките органи на управата и на републичките организации, како и задачите и рамките на работа на своите служби и зазема ставови за прашањата од својата надлежност.

Член 115

Уредбите, одлуките, упатствата, насоките и решенијата ги потпишува претседателот односно потпретседателот на Советот што претседавал на седницата на Советот.

Известувањата за заклучоците на Советот ги потпишува секретарот на Советот, ако за одреден заклучок Советот или претседателот на Советот не одлучат да ги потпише претседателот на Советот односно потпретседателот.

Член 116

Уредбите, одлуките и упатствата на Советот се објавуваат во „Службен весник на СРМ“, доколку Советот не одлучи да се објават во Посебниот службен весник на СРМ.

Решенијата се објавуваат, доколку одлучи Советот, во „Службен весник на СРМ“ или во Посебниот службен весник на СРМ.

Советот може да одлучи да се објават и определени насоки и заклучоци на Советот.

За објавување на прописите и за исправките на текстовите на објавените акти на Советот се грижи секретарот на Извршниот совет.

Постапка за именување и разрешување на функционери

Член 117

Именувањето и разрешувањето од должност на функционери односно раководни работници во републичките органи на управата во Советот и во Стручната служба на Советот, како и именувањето и разрешувањето членови на колегијалните тела и раководните органи од надлежност на Советот го врши Советот.

Член 118

Предлогот за именување функционери што раководат со републичките органи на управата и на други функционери во Советот, го поднесува претседателот на Советот, а предлогот за назначување ра-

ководни работници во републичките органи на управата го поднесува функционерот што раководи со републичкиот орган на управата.

Предлогот за назначување раководни работници во стручните и други служби на Советот го поднесува секретарот на Советот.

Член 119

Предлозите за именување, назначување и за разрешување на функционерите и раководните работници се поднесуваат писмено до Советот.

Комисијата за кадровски и административни прашања на Советот ги разгледува предлозите за именување, назначување односно разрешување на функционери и раководни работници, врши консултација по овие предлози со заинтересираните органи и организации и на Советот му доставува извештај со мислење односно со образложен предлог.

Постапка за склучување на општествени договори и самоуправни спогодби

Член 120

Советот учествува во склучувањето на општествени договори, договори (во натамошниот текст: договори) и самоуправни спогодби, во рамките на своите права и должности и кога е со закон или одлука на Собранието на СРМ овластен.

Одредбите на овој деловник за начинот на разгледување и донесување акти на Советот се применуваат и на учеството на Советот во склучувањето на договори и самоуправни спогодби, доколку со закон или со овој деловник не е поинаку определено.

Член 121

Советот може да поведе постапка и да утврди основи за склучување на договори односно самоуправни спогодби.

Советот ќе определи републички орган на управата или републичка организација кои, во согласност со утврдените основни ставови на Советот, ќе учествува во изготвувањето на текстот на договорот односно на самоуправната спогодба.

Советот ги известува другите учесници во договарањето односно самоуправното спогодување, кои во името на Советот ќе учествуваат во изготвувањето на договорот односно на самоуправната спогодба и за потребата тие да определат свои претставници кои ќе учествуваат во заедничкото изготвување на овие акти.

Определените претставници на сите учесници во договарањето односно во самоуправното спогодување изготвуваат текст на договорот односно на самоуправната спогодба, кој се доставува на сите учесници на разгледување.

Член 122

Советот кога ќе го добие текстот на договорот односно на самоуправната спогодба од другите учесници во неговото склучување, по прибавеното мислење од Републичкиот комитет за законодавство и организација и од соодветните републички органи на управата и републички организации, утврдува ставови за прашањата што се предмет на договорот односно на самоуправната спогодба и определува претставници кои ќе учествуваат во усогласувањето на ставовите и потпишувањето на договорот односно спогодбата.

Ако другите учесници само покренале иницијатива за склучување на договор односно самоуправна спогодба, Советот постапува во согласност со одредбите од член 124 од овој деловник.

Член 123

Со текстот на предлогот на договорот односно на самоуправната спогодба што му се доставува на Советот на разгледување, на Советот му се доставува и образложение кое го содржи уставниот односно законскиот основ за учество на Советот во нивното склучување, причините поради кои се предлага склу-

чување на договор односно самоуправни спогодба и учество на Советот во тоа, оценка на состојбата и целите што треба да се остварат, начинот на остварувањето на договорот и спогодбата, како и извештај за текот на усогласувањето.

Кога Советот ќе го прифати усогласениот текст на договорот односно на самоуправната спогодба, определува свој претставник кој во името на Советот ќе го потпише договорот односно самоуправната спогодба.

Член 124

Одредбите од овој деловник за постапката за склучување на договори и самоуправни спогодби, соодветно се применуваат и на давање мислења и предлози на Советот за склучување на договори и самоуправни спогодби во кои учествува Собранието на СРМ.

Постапка по предлог за укинување или поништување на прописи кои ги донесува функционер што раководи со републички орган на управа односно републичка организација

Член 125

Предлог за укинување односно поништување на пропис кој го донесува функционер што раководи со републички орган на управата односно републичка организација, поднесува претседателот на Советот односно член на Советот, доколку смета дека таков пропис не е во согласност со закон и друг пропис и општ акт на Собранието на СРМ или во согласност со пропис на Советот.

Републичкиот комитет за законодавство и организација ако установи дека прописот што го донел функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата односно републичката организација, или одделни одредби од тој пропис односно од општиот акт, не се во согласност со закон и друг пропис, односно општ акт на Собранието на СРМ или со пропис на Советот, должен е да му укаже на Советот на таа неусогласеност и да предложи укинување односно поништување на тој пропис.

Предлогот од став 1 на овој член се доставува на мислење до Републичкиот комитет за законодавство и организација, кој своето образложено мислење ќе го достави до Советот и до функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата односно со републичката организација кои го донеле тој пропис.

Советот одлучува за укинување односно поништување на прописите на седницата на која е повикан да учествува донесувачот на прописот односно на друг општ акт, со мнозинство на гласови на сите членови на Советот.

Записник и стенографски белешки

Член 126

За работата на седниците на Советот се води записник.

Записникот го содржи дневниот ред на седницата, името на претседавачот на седницата, имињата на присутните и отсутните членови на Советот, имињата на функционерите што по покана присуствуваат на седницата и, заклучоците донесени по одделните точки од дневниот ред.

Секој член на Советот и друг функционер од член 80, став 1 од овој деловник што присуствувал на седницата, има право да бара неговите изјави и предлози да се внесат во записникот.

Заклучоците на Советот по прашањата од делокругот на одделни републички органи на управата односно републички организации се доставуваат до функционерите што раководат со органот односно организацијата веднаш по усвојувањето на записникот од седницата на Советот.

Записниците од седниците на Советот се сметаат за материјали од доверлив карактер.

Записниците од седниците на Советот на кои се разгледувани материјали од строго доверлив карактер или материјали што претставуваат државна тајна и заклучоците на Советот по нив, имаат ист вид и степен на тајност како и материјалите што се разгледувани на тие седници, ако Советот за одделни случаи не одлучи поинаку.

За водењето на записникот се грижи секретарот на Советот.

Член 127

На седниците на Советот се водат стенографски белешки и се врши магнетофонско снимање.

Стенографските белешки и магнетофонските ленти од седниците на Советот се сметаат за строго доверливи материјали, доколку Советот за одделни случаи не одлучи поинаку.

Стенографските белешки и магнетофонските ленти од седниците на Советот на кои се разгледувани материјали од строго доверлив карактер или материјали што претставуваат државна тајна, имаат ист вид и степен на тајност како и материјалите што се разгледувани на тие седници, ако Советот за одделни случаи не одлучи поинаку.

Стенографските белешки и магнетофонските ленти можат да се користат во согласност со заклучоците на Советот.

За чувањето на стенографските белешки и на магнетофонските ленти и за определување начин на користење се грижи секретарот на Советот.

Магнетофонските ленти се чуваат најмалку 30 дена од денот на одржувањето на седницата, а по заклучок на Советот одделни ленти можат да се чуваат трајно.

Секој член на Советот или функционер кој присуствувал на седницата на Советот може да ги побара на увид стенографските белешки и во делот од неговото излагање да изврши стилски и јазични исправки, при што не може да ја менува содржината на своето излагање.

Заради отстранување на евентуалната неусогласеност меѓу стенографските белешки и излагањето, функционерот од претходниот став може да ја користи магнетофонската лента на кое е снимено неговото излагање.

ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА СОВЕТОТ СО СОБРАНИЕТО, ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ, СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

1. Остварување на односите на Советот со Собранието

Член 128

Советот го известува Собранието за спроведувањето на политиката чии основи ги утврдilo Собранието, во целина или за одделни области од општествениот живот, за извршување на одделни закони или други општи акти што ги донело Собранието за движењето и развитокот на стопанството и на другите области од општествениот живот и општествените односи во тие области, за остварување на Општествениот план на Републиката, на Републичкиот буџет, за спроведување на подготовките за народна одбрана, за својата работа и за работата на републичките органи на управата, како и за други работи што ги вршел и за проблемите што ги согледал во вршењето на своите работи.

Советот го известува Собранието за својата работа и за други прашања што произлегуваат од неговата работа преку свој претставник на седницата на оној собор во чиј делокруг спаѓа тоа прашање или преку извештај што го доставува до Собранието.

Член 129

Советот, во остварувањето на основната програма за работа на Собранието и на програмите за работа на соборите, се грижи за изработка на предлози за донесување закон, нацрти на закони и пре-

длози на закони и на други прописи и општи акти на Собранието и на други материјали, чија изработка ќе му ја довери Собранието односно собор на Собранието.

Советот го определува републичкиот орган на управата односно републичката организација што ќе го подготви предлогот за донесување на нацртот односно предлогот на актот или материјалот од претходниот став, доколку тоа не е утврдено со програмите за работа на Собранието и на неговите собори или со посебен заклучок на Собранието односно на соборите, а по потреба може да го определи и начинот на подготвувањето на предлогот за донесување на нацртот односно предлогот на актот.

Член 130

Советот соработува со делегациите и делегатите при изготвувањето на законите и другите прописи и општи акти што ги изготвува за Собранието, ги запознава со предлозите за решавање на прашањата што се уредуваат со тие прописи и акти, ги разгледува иницијативите на делегациите и делегатите во Собранието кога е тоа од интерес за остварување на неговите функции и кога тоа придонесува за успешно функционирање на делегатскиот систем и за остварување на непосредна соработка со нив.

За остварување на оваа соработка Советот односно неговите работни тела предлагаат одржување на заеднички седници и организирање на консултативни состаноци, известување на претставници на соодветните работни тела во Собранието за одржување на своите седници заради нивно присуство на седниците на работните тела и меѓусебно информирање за прашањата од заеднички интерес и други облици на соработка.

Член 131

Советот во својство на овластен предлагач, поднесува предлог за донесување нацрт односно предлог на закон, на друг пропис или општ акт што го донесува Собранието, во облик и според постапката утврдена со Деловникот на Собранието и со овој деловник.

Кога Собранието ќе побара од Советот мислење за материјал, предлог за донесување, нацрт односно предлог на закон, на друг пропис или општ акт што не го предложил Советот, Советот утврдува мислење на седница пред неговото разгледување во надлежните собори на Собранието. Своето мислење Советот го доставува до Собранието писмено, а по исклучок може да овласти свој претставник да го изнесе мислењето на Советот на седница на надлежните собори на Собранието.

Член 132

При утврдување на предлог за донесување закон, нацрт на закон и предлог на закон, на друг пропис или општ акт што Советот му го поднесува на Собранието, како и при разгледување на извештаи, анализи и други материјали, Советот определува свој претставник што ќе учествува во работата на соборите и на работните тела на Собранието и на соборите односно на работата на Собранието на соодветната републичка самоуправни интересна заедница што рамноправно учествува во одлучувањето со надлежните собори на Собранието.

Со доставувањето на предлогот односно на материјалот, Советот го известува Собранието за своите претставници.

Член 133

Општо право да го претставува Советот во Собранието, во неговите собори и во работните тела на Собранието и на соборите има претседателот на Советот.

Член 134

Советот определува свои членови како постојани претставници во соборите на Собранието и во работните тела на Собранието и на соборите односно

во собранијата на самоуправните интересни заедници кога одлучуваат рамноправно со надлежните собори.

За свој постојан претставник во одделни работни тела на Собранието и на соборите, Советот може да определи и функционер што раководи со републички орган на управата или со републичка организација, кој не е член на Советот, по прашањата од областа што спаѓа во делокругот на органот односно организацијата со која раководи.

Член 135

Советот може да определи свој член или функционер што раководи со републичкиот орган на управата или републичка организација кој не е член на Советот, за прашања што спаѓаат во нивен делокруг на работа, да го претставува во одделен собор на Собранието и во работните тела на Собранието и на соборите по определено прашање од областа што спаѓа во делокругот на органот на управата односно републичката организација со која раководи.

Член 136

Постојаниот претставник на Советот присуствува на седниците на соборите на Собранието и на работните тела на Собранието и на соборите, го изнесува ставот на Советот по одделно прашање, има право од името на Советот, во рамките на начелно заземениот став на Советот, да предлага амандмани на предлозите на законите и на другите општи акти и да се изјаснува за амандманите што Советот не ги утврдил, може да предложи да се одложи донесувањето на закон или на друг општ акт за да може Советот да заземе став по амандманите што тој не ги поднел и го известува Советот за ставовите и мислењата на соборите и на работните тела.

Член 137

Советот упатува свои повереници што ќе присуствуваат на седниците на соборите на Собранието и на работните тела на Собранието и на соборите односно во собранието на самоуправните интересни заедници кои одлучуваат рамноправно со надлежните собори, кога на тие седници се претресуваат предлози за донесување закон, нацрт на закон, предлог на закон, односно на друг пропис или општ акт што ги поднел Советот.

Советот може да упати свои повереници и во други случаи кога тоа го смета за потребно.

Советот ќе упати свои повереници и кога тоа ќе го побара собор на Собранието или работно тело на Собранието или негов собор односно собор на самоуправните интересни заедници кога одлучуваат рамноправно со надлежните собори.

Поверениците се определуваат од редот на функционерите и стручните работници во републичките органи на управата и републичките организации.

Повереникот на Советот присуствува на седницата на соборот односно на соодветното тело и дава известувања и појаснувања по предлогот за донесување нацртот односно предлогот на закон, на друг пропис или општ акт односно по материјалот што се разгледува на седницата.

Член 138

Претставниците и поверениците на Советот се должни да се придржуваат кон начелните ставови што Советот ги зазел за прашањата што се претресуваат во соборите на Собранието и во работните тела на Собранието и на соборите.

Претставниците и поверениците на Советот се должни да соработуваат меѓусебно и да ги усогласуваат ставовите по начелните и поважни прашања што се претресуваат на седниците на телата од претходниот став. Ако во претресот се покренат начелни и други позначајни прашања за кои Советот претходно не зазел став, претставникот на Советот е должен без одлагање да го запознае за тоа Советот односно претседателот на Советот и да бара упатства за ставот што треба да го заземе по тоа прашање.

Член 139

Одговори на прашањата на делегатите во соборите на Собранието, упатени до Советот во врска со работата на Советот или со работите од неговата надлежност, дава член на Советот што ќе го определи Советот.

Советот може да определи одговор на делегатско прашање да даде функционер што раководи со републички орган на управата, кој не е член на Советот односно функционер што раководи со републичка организација, по прашањата од областа што спаѓа во делокруг на органот односно на организацијата со која раководи, како и заменик на функционерот што раководи со републичкиот орган на управата односно со републичката организација.

Во итни случаи претседателот на Советот може да определи член на Советот односно функционер од претходниот став што ќе одговори на прашања на делегатот на Собранието.

На прашањата од делегатите во Собранието упатени усно, до Советот на Собранието, за време на седница на собор на Собранието, одговара членот на Советот или друг функционер што раководи со републичкиот орган на управата или со републичката организација во чиј делокруг спаѓа материјата на која се однесува поставеното прашање односно функционерот од став 2, на овој член, а доколку тој не присуствува на седницата на соборот, одговорот може да го даде постојаниот претставник на Советот во соодветниот собор.

Доколку во врска со поставеното прашање не постои став на Советот или доколку за одговорот е неопходно да се соберат соодветни податоци односно да се консултираат одделни републички органи на управата и републички организации, или ако постојат други оправдани причини, претставникот на Советот ќе побара одговорот да го поднесе на првата наредна седница на соборот.

Советот може да одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако тоа прашање не се однесува на работата на Советот или на работата од неговата надлежност и за тоа го известува соборот на Собранието чиј делегат го поставил прашањето.

Ако поставеното прашање се однесува на материја што претставува државна, воена или службена тајна, Советот односно претставникот на Советот ќе предложи одговорот да се сослуша на седница на соборот на Собранието без присуство на јавноста.

Член 140

Советот може да предложи на надлежните собори на Собранието да се одложи претресот на предлог на закон, друг пропис или општ акт на Собранието, или поради проучување на определено прашање, да образува заедничка комисија од делегати во надлежност на собор на Собранието и од членови на Советот, или да се свика седница на надлежниот собор на Собранието на која Советот ќе го изнесе својот став по определено прашање.

Член 141

Кога работно тело на Собранието или на негов собор бара од Советот известување во врска со прашањата од негова надлежност што се на дневен ред на седницата на телото, Советот постапува во согласност со Деловникот на Собранието и овој деловник.

Советот ќе побара да се одложи претресот на прашањата за кои треба да се поднесе известување односно да даде мислење во смисла на претходниот став, во случај кога е тоа неопходно поради собирање на потребни податоци, подготвување на соодветна документација, како и поради консултирање на соодветните републички органи на управата и републички организации и на други органи и организации.

Член 142

Експозе за најважните општествено-економски и политички прашања, во Собранието поднесува претседателот или друг претставник на Советот.

Образложени тези за изработка на експозето подготвува републичкиот орган на управата кој е обработувач на материјалот по кој се поднесува експозето.

Предлогот на текстот на експозето пред поднесување во Собранието го разгледува и утврдува Советот.

Советот може да заклучи за одделни материјали претставниците на Советот да поднесат уводно излагање кое треба да содржи краток осврт на најважните прашања од предложениот материјал и по начинот на излагањето треба да ја поттикне расправата за предложената политика. Кога уводното излагање го поднесуваат претставниците на Советот на посебни седници на повеќе совети на Собранието, подносителите на уводното излагање се должни претходно да ги усогласат своите излагања.

Советот навреме го известува Собранието дека ќе поднесе експозе или уводно излагање.

Член 143

Советот редовно го известува Собранието и покренува иницијативи за консултации во Собранието за прашања кои се предмет на разгледување во меѓурепубличките комитети, а кои се од значење за утврдување на развојната политика и за изработка на системските закони, за прашања со кои се утврдуваат материјални и други значајни обврски за Републиката, како и за други прашања суштествени за уредување на односите меѓу републиките и автономните покраини.

Советот го известува Собранието за своите ставови, како и за остварување на соработката со извршните совети на собранијата на републиките и автономните покраини и со Сојузниот извршен совет, со доставување на посебни информации.

Член 144

На барање од Делегацијата на Собранието во Соборот на републиките и покраините во Собранието на СФРЈ, Советот утврдува ставови и дава објаснувања односно мислења за прашањата од својата надлежност што на Делегацијата и се потребни за вршење на нејзините функции.

За обезбедување на ставови, објаснувања и мислења во смисла на претходниот став, се грижи претседателот односно член на Советот и секретарот на Советот.

Со цел за информирање на члновите на Делегацијата на Собранието во Соборот на републиките и покраините на СФРЈ за работата на Советот, а посебно за ставовите, предлозите и мислењата на Советот во однос на прашањата од надлежност на Делегацијата, Советот особено:

— и доставува на Делегацијата материјали за седница на Советот;

— ја известува Делегацијата за седниците на Советот и неговите работни тела и разгледува прашања кои се од значење за остварување на функцијата на Делегацијата и го повикува претседавачот на Делегацијата на седница на Советот и неговите работни тела кога се разгледуваат тие прашања;

— ја запознава Делегацијата со ставовите, предлозите и иницијативите на Советот, кои Советот ги доставува до Сојузниот извршен совет во рамките на соработката во подготвувањето на причините за кои Соборот на републиките и автономните покраини на Собранието на СФРЈ одлучува врз основа на согласност на собранијата на републиките и автономните покраини, при давање на согласност за донесување одлуки на Сојузниот извршен совет, за регулирање на одредени прашања или преземање на соодветни мерки, како и со евентуални ставови на Сојузниот извршен совет по упатени предлози и иницијативи;

— и доставува на Делегацијата ставови на Советот донесени по материјалите за седници на меѓурејубличките комитети, како и за заклучоци и белешки од седниците на меѓурејубличките комитети;

— ја информира Делегацијата и за други значајни материјали, заклучоци и ставови на Советот преку посебни информации кои се издаваат или на друг пригоден начин.

2. Остварување на односите на Советот со Претседателството на СРМ

Член 145

Советот ги остварува своите права и должности спрема Претседателството на СРМ во согласност со Уставот на СРМ, закон, Деловникот на Претседателството на СРМ и овој деловник.

Член 146

Во согласност со своите права и должности, Советот обезбедува спроведување на насоките, ставовите и актите на Претседателството на СРМ од областа на народната одбрана, општествената самозаштита и заштитата на поредокот утврден со Устав.

Член 147

Советот е должен, по барање на Претседателството на СРМ, да земе став односно да даде мислење за определено прашање од значење за утврдување и спроведување на утврдената политика и извршување на законите и другите прописи.

Член 148

Советот го известува Претседателството на СРМ за прашањата од својата надлежност по своја иницијатива или кога тоа ќе го побара Претседателството на СРМ.

Член 149

Ако Претседателството на СРМ му даде на Советот мислење и изнесе ставови за спроведување на политиката на законите и на другите прописи и општи акти на Собранието или ако предложи мерки за нивното спроведување, Советот ќе ги разгледа тие мислења, ставови и предложени мерки и за земиениот став по нив ќе го извести Претседателството на СРМ.

Советот го известува Претседателството на СРМ за седницата на која ќе ги разгледува неговите мислења, ставови и предлози и поканува претставник на Претседателството на СРМ заради учество во работата на седницата на Советот.

На начинот определен во претходниот став Советот постапува и во случаите кога Претседателството на СРМ бара мислење од Советот за определени прашања.

Член 150

Советот редовно го известува Претседателството на СРМ и може да покренува иницијатива за консултации во Претседателството на СРМ за прашањата што се предмет на разгледување во меѓурејубличките комитети, а што се од значење за утврдување на развојната политика и изработка на системски закони за прашањата со кои се утврдуваат материјални и други значајни обврски за Републиката, како и за други позначајни прашања.

Член 151

Советот може да му ги изнесе на Претседателството на СРМ своите мислења и ставови за одделни прашања од надлежност на Претседателството на СРМ што се од значење за остварување на функциите на Советот, како и да предложи внесување на определени прашања во Програмата за работа на Претседателството на СРМ.

Советот по барање од Претседателството на СРМ, определува рејублички орган на управата односно рејубличка организација да подготви потребен материјал за Претседателството на СРМ.

3. Остварување на односите на Советот со рејубличките органи на управата

Член 152

Во остварувањето на своите права, должности и одговорности Советот ја усогласува и ја насочува работата на рејубличките органи на управата и на рејубличките организации и може да утврдува насоки и начелни ставови заради обезбедување на спроведувањето на утврдената политика и за извршувањето на законите и другите прописи и општи акти на Собранието и на Советот, да им наложи на овие органи и организации донесување на прописи и преземање на мерки за кои се овластени, утврдува рокови за извршување на одделни задачи од нивниот делокруг и да бара да ја испитаат состојбата во областите од нивниот делокруг и да му поднесат на Извршниот совет извештај со соодветни предлози.

Советот може да го определи начинот на соработка меѓу рејубличките органи на управата и рејубличките организации во извршувањето на задачите од претходниот став, како и начинот на соработка на овие органи и организации со органите на другите општествено-политички заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и здруженијата на граѓаните.

Член 153

Советот може да бара од функционерите што раководат со рејубличките органи на управата и со рејубличките организации, преку редовни или повремени извештаи, информации и анализи или на друг соодветен начин, навремено и целосно да го известуваат Советот за состојбата, појавите и проблемите од значење за остварување на политиката и за извршување на законите и другите прописи и општи акти на Собранието на СРМ и на прописите и заклучоците на Советот.

Извештаите за работа, покрај податоци за прашањата од претходниот став, особено треба да содржат податоци и оценки за остварувањето на Програмата за работа, како и на задачите и работите што Советот им ги доверил на соодветниот рејублички орган на управата односно рејубличка организација.

Функционерите што раководат со орган на управата во состав на рејубличките секретаријати односно рејубличките комитети, извештаите за работата на органот со кој раководат ги доставуваат до Советот преку рејубличкиот секретар односно претседателот на рејубличкиот комитет во чиј состав е тој орган. Рејубличкиот секретар односно претседателот на рејубличкиот комитет е должен кон таквиот извештај да достави до Советот и свое мислење.

Член 154

Функционерите што раководат со рејубличките органи на управата односно со рејубличките организации покренуваат иницијатива и предлагаат мерки во врска со спроведувањето на политиката и извршувањето на законите, другите прописи и општи акти на Собранието на СРМ и можат од Советот да бараат да земе став по определено прашање во врска со спроведувањето на политиката, извршувањето на законите, другите прописи и општи акти на Собранието на СРМ.

Член 155

Советот ќе побара од рејубличкиот орган на управата односно рејубличката организација да достави извештај за состојбата и причините за неизвршување на сојузните закони и другите сојузни прописи и општи акти за чие извршување е одговорен рејубличкиот орган на управата односно рејубличката организација, кога за неизвршувањето на тие прописи на Советот му укажал Сојузниот извршен совет.

Член 156

Заради остварувањето на функциите на Советот во врска со надзорот над работата на републичките органи на управата и републичките организации, Републичкиот комитет за законодавство и организација ги разгледува прописите што ги донесуваат функционерите што раководат со републичките органи на управата и републичките организации од гледиште на нивната усогласеност со Законот или друг пропис или општ акт на Собранието на СРМ и прописите и други општи акти на Советот како и од гледиште на единството на правниот систем и за тоа на Советот му дава свое мислење.

Ако Републичкиот комитет за законодавство и организација установи дека прописот што го донесува републичкиот секретар или претседателот на републичкиот комитет односно функционерот што раководи со републичкиот орган на управата или одделни одредби на тој пропис не се во согласност со закон, друг пропис или општ акт на Собранието на СРМ односно со пропис или општ акт на Советот, должен е за тоа да им укаже, а ако не се согласи со забелешките, прописот нема да се објави во „Службен весник на СРМ“ пред Советот да заземе став за спорните прашања.

Предлог за укинување или поништување на пропис што не е во согласност со закон, со друг пропис или општ акт на Собранието на СРМ односно со пропис или општ акт на Советот може да поднесе претседателот или член на Советот.

НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА НА СОВЕТОТ СО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ, СО ИЗВРШНИТЕ СОВЕТИ НА СОБРАНИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

1. Начин на остварување на соработката на Советот со Сојузниот извршен совет

Член 157

Советот, во рамките на своите надлежности, соработува со Сојузниот извршен совет во разгледувањето на прашањата од заеднички интерес за Федерацијата и Републиката.

Соработката на Советот со Сојузниот извршен совет се остварува особено со:

— меѓусебна размена на мислења, искуства, информации и материјали за прашањата од заеднички интерес;

— усогласување на Програмата за работа на Советот со Програмата за работа на Сојузниот извршен совет и со поднесување предлози на Сојузниот извршен совет за внесување на определени прашања во неговата програма за работа;

— размена на информации и искуства по одредени прашања;

— доставување на ставови, предлози и мислења за прашањата за кои одлучува Сојузниот извршен совет;

— учество на претставници на Советот во работата на Сојузниот извршен совет и на неговите работни тела.

Работните тела на Советот, по правило, непосредно соработуваат со соодветните работни тела на Сојузниот извршен совет.

Член 158

Советот, во согласност со Уставот на СФРЈ и со закон, соработува со Сојузниот извршен совет непосредно или на друг договорно утврден начин кога Сојузниот извршен совет му предлага на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, закон, друг пропис или општ акт што се донесува врз основа на согласност со надлежните републички и покраински органи.

Член 159

Советот, во согласност со Уставот на СФРЈ и со закон, учествува во донесувањето на прописите за извршување на законите што Сојузниот извршен совет ги донесува врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, за која цел спогодбено со Сојузниот извршен совет и со надлежните органи на другите социјалистички републики и на социјалистичките автономни покраини образува меѓурепублички комитети за одделни области и делегира претставници во тие комитети.

Член 160

Советот разгледува прашања по барање на Сојузниот извршен совет и му доставува свои мислења, забелешки и предлози, како и други прашања од делокругот на Сојузниот извршен совет за кои е заинтересиран.

Член 161

Советот кога ќе одлучи да покрене иницијатива пред Сојузниот извршен совет за разгледување на определени прашања од надлежност на Федерацијата, претседателот на Советот го доставува заклучокот на Советот до претседателот на Сојузниот извршен совет, со образложение за причините за покренување на иницијативата.

Советот кога дава иницијатива за изменување на сојузен закон, за таа иницијатива го известува Собранието, Претседателството на СРМ, Делегацијата на Собранието во Соборот на републиките и покраините во Собранието на СФРЈ односно делегатите од Социјалистичка Република Македонија во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Член 162

Советот може да покрене прашање пред Сојузниот извршен совет за извршување на сојузен закон, друг пропис или општ акт што го донел Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, доколку смета дека сојузниот орган на управата не го извршува тој закон, друг пропис или општ акт, или не го извршува согласно со утврдената политика.

Член 163

Материјалите на Сојузниот извршен совет се разгледуваат во Советот на начинот предвиден со одредбите на овој деловник за разгледување на материјали од надлежност на Советот во редовна постапка, доколку за одделни прашања не е пропишана посебна постапка.

Член 164

Ставовите заради меѓурепубличко усогласување, Советот ги утврдува во согласност со политиката утврдена од Собранието.

Подготвувањето и разгледувањето на прашањата за кои Советот зазема став заради усогласување во меѓурепубличките комитети се врши на начин и според постапка предвидена за подготвување на материјали за седница на Советот, доколку со други прописи или со овој деловник за одделни случаи не е поинаку утврдено.

Во итни случаи, кога не е можно да се обезбеди редовна постапка за утврдување став на Советот, ставот на Советот може да се утврди непосредно на седница на Советот, врз основа на информација за прашањето за кое треба да се утврди став.

Член 165

Членовите на меѓурепубличките комитети од нашата Република се должни за сите прашања за кои се врши меѓурепубличко усогласување да бараат став од Советот.

Во итни случаи член на меѓурепублички комитет може да го услови давањето на согласност со дополнителна потврда од Советот, за неговиот став што го зазел на седницата на меѓурепубличкиот комитет.

Доколку Советот се согласи со условно заземениот став од членот на меѓурепубличкиот комитет или не се согласи за тоа веднаш ќе го извести Сојузниот извршен совет.

Член 166

Заради посфикасно утврдување став на Советот по прашањата за кои се врши меѓурепубличко усогласување, членот на меѓурепубличкиот комитет може да врши претходни консултации со републичките органи на управата и со републичките организации, да бара од нив определени информации, податоци и други материјали, како и да му предлага на Советот преземање на други потребни мерки.

Член 167

Членот на меѓурепубличкиот комитет може да бара да се свика седница на комитетот заради заземане став по определено прашање само по спроведена постапка во Советот, врз основа на која е утврдено дека за тоа прашање треба да се предложи свикнување на седница на меѓурепубличкиот комитет.

Член 168

Членот на меѓурепубличкиот комитет навреме го известува претседателот на Советот ако е спречен во определен временски период да биде претставник во меѓурепубличкиот комитет односно да учествува во работата на определена седница на меѓурепубличкиот комитет.

Заменик на членот на меѓурепубличкиот комитет за определена седница на комитетот определува Советот односно претседателот на Советот, ако до седницата на меѓурепубличкиот комитет не се одржува седница на Советот.

Член 169

Членовите на меѓурепубличките комитети доставуваат до Советот информации или усно го информираат Советот за усвоените заклучоци и заземени ставови од страна на претставниците на извршните совети на другите социјалистички републики и на социјалистичките автономни покраини, како и други податоци од значење за известување на Советот за заземени ставови во соодветниот меѓурепублички комитет.

Информациите од претходниот став се доставуваат до членовите на Советот, членот на Претседателството на СФРЈ од СРМ, членовите на Претседателството, членовите на Претседателството на Собранието, членовите на Делегацијата на Собранието во Соборот на републиките и покраините на Собранието, членовите на Делегацијата на Собранието во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, како и до функционерите што раковојат со републичките органи на управата, кога информациите се однесуваат на прашања од делокругот на тие органи.

Информациите од став 1 на овој член се доставуваат и до претседателот на ЦК на СКМ, Претседателството на ЦК на СКМ, Републичката конференција на ССРМ, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија, и на Стопанската комора на Македонија.

Информациите од став 1, на овој член, во договор со претседателот на Советот, може да се доставуваат и до други заинтересирани органи и организации.

За доставување на информациите во смисла на овој член се грижи секретарот на Советот.

Член 170

Советот, по барање од Собранието, дава мислења за прашањата за кои во Собранието на СФРЈ се одлучува врз основа на согласност со собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини, на начинот предвиден со овој деловник за давање мислење на Собранието.

2. Начин на остварување на соработката на Советот со извршните совети на другите социјалистички републики и на социјалистичките автономни покраини

Член 171

Советот соработува со извршните совети на собранијата на другите социјалистички републики и на социјалистичките автономни покраини заради разгледување на прашања од заеднички интерес и со нив развива меѓусебни односи, презема заеднички акции, основа заеднички тела и остварува други видови на соработка.

Во остварувањето на оваа соработка Советот разменува искуства со извршните совети на собранијата на другите социјалистички републики и на социјалистичките автономни покраини во поглед на унапредувањето на организацијата и методот на работа на извршните совети и на нивните работни тела, обезбедување меѓусебна размена на програмите за работа и на поважните материјали, како и на други информативни и документациони материјали и воспоставува други видови на соработка преку одржување на заеднички советувања и размена на делегации од членови на Советот и други функционери и стручњаци.

Член 172

Советот, во согласност со Уставот на СРМ и со закон, покренува иницијативи и учествува во постапката на меѓурепубличкото договарање за прашања од заеднички интерес.

Советот, во рамките на своите права и должности, склучува договори со извршните совети на собранијата на другите социјалистички републики и на социјалистичките автономни покраини и се грижи за нивното спроведување.

ОСТВАРУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА НА СОВЕТОТ СО ИЗВРШНИТЕ СОВЕТИ НА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ

Член 173

Соработката на Извршниот совет со извршните совети на собранијата на општините се остварува преку давање на мислења и предлози за одделни прашања од интерес за општините и Републиката, како и со учество на претставниците на извршните совети на собранијата на општините на седниците на Извршниот совет и неговите работни тела.

Член 174

Советот ги запознава извршните совети на собранијата на општините за ставовите заземени по прашањата што се од посебен интерес за општините, а може и преку својот претставник да ги изложи своите ставови на седница на извршните совети на собранијата на општините.

Советот им укажува на извршните совети на собранијата на општините на појавите и проблемите во врска со спроведувањето на политиката и извршувањето на законите и другите прописи и општи мерки и по потреба предлага преземање на соодветни мерки и активности.

Член 175

За одделни позначајни прашања, како и закони и други прописи и општи акти кои се од интерес за општините, Советот прибавува мислења и предлози од извршните совети на собранијата на општините.

Со Програмата за работа или со посебни заклучоци Советот утврдува кои напрти на закони и на други прописи и општи акти се доставуваат на мислење до извршните совети на собранијата на општините, како и фазите, роковите и носителите на остварувањето на таа соработка.

Член 176

Ставовите, мислењата и предлозите на извршните совети на собранијата на општините упатени до Советот се доставуваат до предлагачот на законот од нивно на друг пропис или општ акт.

Предлагачот го известува Советот за својот став по мислењата и предлозите на извршните совети на собранијата на општините во рокот утврден со заклучок на Советот.

Предлагачот е должен во образложението на предлогот на законот, чиј нацрт бил доставен на мислење до извршните совети на собранијата на општините, да ги изнесе нивните ставови и предлози што не се прифатени и да ги наведе причините за тоа.

Член 177

Заради прибавување мислења, размена на искуства и координирање на работата по прашањата од заеднички интерес, Советот, по своја иницијатива или по предлог од извршните совети на собранијата на општините, организира состаноци и советувања, образува заеднички работни групи, организира посети и разговори и развива други видови на соработка со извршните совети на собранијата на општините.

Член 178

Одредбите на овој деловник што се однесуваат на односите и соработката на Извршниот совет со извршните совети на собранијата на општините, сообразно се применуваат и на Извршниот совет на Собранието на град Скопје.

НАЧИН НА УЧЕСТВО НА СОВЕТОТ ВО РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ СОВЕТИ НА РЕПУБЛИКАТА И ВО РАБОТАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СОВЕТИ НА УПРАВАТА ЗА ОДДЕЛНИ УПРАВНИ ОБЛАСТИ ИЛИ ЗА ОДДЕЛНИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 179

Советот учествува во работата на републичките општествени совети во согласност со законот и договорот со учесниците во работата на советите.

Заради учество во работата на републичките општествени совети Советот делегира свои претставници, зависно од прашањата кои се предмет на разгледување на седниците на републичките совети.

Член 180

Претставникот на Советот кој учествува во работата на републичките општествени совети, ако Советот зазел ставови по одредени прашања, должен е на седницата на Советот да ги изнесе мислењата и ставовите на Советот.

Член 181

Кога Советот побара мислење од републичките општествени совети за одредени системски и други прашања во врска со утврдувањето на политиката и подготвувањето на законите и другите прописи и општи акти и за прашања во врска со спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на републичките прописи Советот обезбедува потребни материјали за покренатите прашања.

Претставникот на Советот на седницата на Републичкиот општествен совет ги изнесува ставовите и мислењата на Советот за прашањата од став 1 на овој член.

Член 182

Ако Советот не го прифати мислењето на Републичкиот општествен совет, тој за тоа, како и за причините поради кои тоа мислење не го прифатил, ќе го известат Републичкиот општествен совет.

Член 183

Прашањата од надлежност на Советот, по кои треба да дадат мислење републичките општествени совети, се утврдуваат, по правило, со програмата и плановите за работа на Советот.

Советот може на седница да заклучи да побара од републичките општествени совети да разгледаат и други одделни прашања од нивниот делокруг.

Иницијатива за поднесување барање во смисла на став 2 од овој член, можат до Советот да поднесат работните тела на Советот, членовите на Советот, републичките органи на управата и републичките организации.

Член 184

Мислењата на републичките општествени совети се доставуваат до членовите на Советот и до соодветните работни тела на Советот, републичките органи на управата и републичките организации.

Мислењата на републичките општествени совети ги разгледуваат работните тела на Советот, во чии делокруг спаѓаат прашањата на кои тие се однесуваат и по нив на Советот му поднесува мислења и предлози.

Член 185

Забелешките на републичките органи на управата и на републичките организации по мислењата на републичките општествени совети ги разгледуваат соодветните работни тела на Советот.

Став по забелешките од претходниот став, утврдува Советот на седница.

Член 186

Претставникот на Советот во републичките општествени совети го известува Советот за ставовите заземени на седницата на Републичкиот општествен совет, како и за други прашања од работата на советите кои се од интерес за работата на Советот.

Член 187

Одредбите од овој деловник што се однесуваат на учеството на Советот во работата на републичките општествени совети, соодветно се применуваат и на учеството на Советот во работата на општествените совети на Републиката и општествените совети на управата и на одделни управни области за одделни органи на управа.

НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД, СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА И ДРУГИТЕ АСОЦИЈАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД, СО САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ, РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ И СО ДРУГИ ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Начин на остварување соработка на Советот со организациите на здружениот труд, Комората и другите асоцијации на здружениот труд

Член 188

Советот остварува соработка со организациите на здружениот труд, Комората и другите асоцијации за прашања кои се од значење и интерес за остварување на правата и должностите на Советот и работните луѓе во овие организации и нивните асоцијации.

Во остварување на таа соработка Советот особено: набавува мислење и предлози за системски и други значајни прашања кои се разгледуваат во Советот и неговите работни тела; договорно со тие организации и асоцијации образува комисии и други работни тела за подготвување на прописи, други општи акти, општествени планови, документи за општествено-економскиот развој, договори за основите на општествениот план; предлага преземање на соодветни мерки во областа на нивната работа; покренува иницијативи за остварување на улогата на организациите и нивните асоцијации во процесот на одлучување во делегатскиот собраниски систем; остварува меѓусебна размена на информативен и документационен материјал.

Советот ги разгледува и предлозите и иницијативите на организациите на здружениот труд и нивните асоцијации и по потреба ги повикува нивните претставници на седниците на Советот и на работните тела на Советот.

Член 189

Советот остварува посебна соработка со Стопанската комора на Македонија за прашања кои се од значење за организациите на здружениот труд и нивните асоцијации, а особено:

— набавува мислења за прашањата кои се разгледуваат во Советот;

— ги разгледува нивните иницијативи и предлози;

— заеднички организира јавни дискусии и други облици на консултации за нацртите на одделни прописи и други општи акти, како и за други прашања кои се од заеднички интерес;

— ги повикува нејзините претставници на седниците на Советот и на седниците на работните тела на Советот;

— разменува информативен и документационен материјал.

Член 190

Организациите на здружениот труд и нивните асоцијации можат да даваат иницијативи, мислења и предлози на Советот за решавање на прашањата од неговата надлежност.

Советот за својот став по поднесените иницијативи, мислења и предлози ги известува подносителите.

2. Начин на остварување соработка на Советот со самоуправните интересни заедници

Член 191

Советот остварува соработка со органите на самоуправните интересни заедници за прашања кои се од значење за остварувањето на правата и должностите на Советот и интересите на самоуправните интересни заедници.

Член 192

Во остварување на соработката со самоуправните интересни заедници Советот:

— набавува мислења од органите од овие заедници за прашања кои се разгледуваат во Советот и неговите работни тела и доставува свои мислења по прашањата кои се разгледуваат на седниците на Собранијата на овие заедници;

— ги повикува претставниците на овие заедници заради учество во работата на Советот, работните тела и работните групи и организира други облици на заедничка работа и проучување на одделни прашања;

— разгледува и предлози на овие заедници;

— остварува меѓусебна размена на информативен и друг документационен материјал;

— доставува програма за работа по значајните системски закони и други поважни материјали заради набавување на мислења и предлози;

— заеднички организира јавни дискусии и други облици на консултација за нацрти на одделни прописи и други општи акти, како и за други прашања за кои ќе одлучува.

Член 193

Советот остварува посебна соработка со органите на самоуправните интересни заедници чии Собранија, согласно со Уставот, одлучуваат рамноправно со надлежните собори на Собранието, а кои се однесуваат особено на: предлагање на Собранието на СРМ донесување на закони, други прописи и општи акти и утврдување на политиката; грижа за спроведувањето на политиката и извршување на прописите и другите општи акти; планирање на развојот на соодветните дејности.

Советот ја усогласува Програмата за својата работа со програмите на заедниците за прашањата од заеднички интерес, обезбедува учество на претставници на Советот во разгледување на соодветни прашања во Собранијата на овие интересни заедници, како и учество на претставниците на Собранијата на интересните заедници во работата на Советот и неговите работни тела, по потреба организира одржување на заеднички седници на работните тела на Советот и на работните тела на Собранијата на овие заедници и развива други облици на меѓусебна соработка.

3. Начин на остварување соработка на Советот со општествено-политичките организации

Член 194

Советот остварува соработка со органите на општествено-политичките организации во рамките на своите права и должности, ги известува републичките органи на општествено-политичките организации за состојбите, согледаните појави и тенденции во Републиката односно во одделни области на општествениот живот од интерес за остварување на улогата на тие организации, ги известува овие органи по сопствена иницијатива или на нивно барање за прашањата од значење за следењето на работата на Советот и остварувањето на општествената контрола и влијанието на општествено-политичките организации на работата на Советот, особено во поглед на обезбедувањето јавност и одговорност во работата, им дава на тие организации потребни податоци и известувања од интерес за нивната работа.

Член 195

Соработката на Советот со органите на општествено-политичките организации се остварува особено со:

— набавување на мислења и ставови од општествено-политичките организации за одредени прашања кои Советот ги предлага на Собранието на СРМ, како и за други прашања од надлежност на Советот;

— заеднички разгледува одредени прашања;

— размена на мислења и искуства за одредени прашања од надлежност на Советот;

— размена на информативен и документационен материјал;

— доставување на материјали и покани за седница на Советот и работните тела на Советот;

— повикување, по потреба, на претставници на овие органи на состаноците кои се одржуваат во Советот;

— меѓусебна размена на програмите за работа;

— одржување на заеднички седници и состаноци на претставници на Советот и неговите работни тела со претставници на овие органи и нивните работни тела заради разгледување на одредени прашања од заеднички интерес;

— обезбедување на заеднички работни групи и други работни тела заради проучување на одредени прашања и давање на мислења за нив;

— учество на претставници на овие органи во работата на работните тела на Советот во разгледување на одредени прашања или подготвување на одредени акти;

— учество на претставници на овие органи во работата на Советот за разгледување на одредени прашања од делокруг на Советот;

— заедничко организирање на јавни дискусии и други облици на консултирање на јавноста за прашањата кои ги разгледува Советот или за спроведување на политиката за извршување на законите и другите прописи и општи акти на Собранието; и

— по пат на други облици на меѓусебна соработка.

Член 196

Советот ги разгледува сугестиите, мислењата и предлозите на републичките органи на општествено-политичките организации за прашањата од својата надлежност, зазема ставови и за тоа ги известува.

4. Начин на остварување соработка на Советот со општествените организации и здруженијата на граѓаните

Член 197

Советот остварува соработка со општествените организации и здруженијата на граѓаните за прашања кои се од значење за остварување на целите на тие организации и здруженија и од интерес за нивната работа и развивање на организирани активности на работните луѓе и граѓаните во нив, како и за одредени работи кои овие организации и здруженија ги вршат.

Во остварувањето на оваа соработка Советот ги известува соодветните општествени организации и здруженијата на граѓаните за прашањата од својот делокруг за кои тие се заинтересирани и набавува од нив мислења за тие прашања, ги разгледува нивните иницијативи и предлози и ги известува за ставовите заземени по нив.

5. Остварување на соработка на Советот со други органи во Републиката

Член 198

Во остварувањето на своите задачи во областа на уставноста и законитоста, заштитата на самоуправувањето, општествената сопственост и правосудството, Советот соработува со Уставниот суд на Македонија, правосудните органи образувани за територијата на Републиката и Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето, а посебно:

- ги разгледува иницијативите и предлозите за уредување или решавање на одредени општествени односи, за спречување на општествено штетните појави и за зацврстување на уставноста и законитоста,

- набавува мислења по нацртите и предлозите на законите и другите нормативни акти и другите предлози кои Советот ги разгледува во областа на уредувањето и остварувањето на задачите на правосудството, заштитата на општествената сопственост и самоуправувањето;

- ги повикува претставниците на овие органи заради учество во работата на Советот и неговите работни тела по прашања кои се од интерес за нивната работа.

Член 199

Советот остварува посебна соработка со Уставниот суд на Македонија, кога тој, врз основа на Уставот, запира односно предлага запирање од извршување прописи и други општи акти на органите на општествено-политичките заедници, како и општи акти на организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници и кога обезбедува извршување на одлуките на Уставниот суд на Македонија.

6. Начин на остварување соработка на Советот со соодветните органи во другите држави

Член 200

Советот, во рамките на своите права и должности, соработува, одржува и развива односи со соодветните органи во другите држави односно нивните територијални единици, како и со меѓународните организации и органи во согласност со Уставот, надворешната политика на СФРЈ и меѓународните договори.

Соработка со соодветните органи во другите држави, односно нивните територијални единици и меѓународните организации и органи, Советот остварува со цел за активно учество на СР Македонија во развивањето и унапредувањето на политичките, економските, културните и другите односи меѓу СФРЈ и другите држави, нивните територијални единици и меѓународни органи и организации кои се од интерес за Републиката или за правата и интересите на нејзините работни луѓе и граѓаните, народите и народностите, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Советот остварува соработка со соодветните органи во другите држави односно нивните територијални единици и со меѓународните организации и органи со:

- упатување и примање на делегации и студиски групи;

- примање на истакнати државници, политички, стопански и други функционери од странски држави и претставници на меѓународни организации и органи;

- формирање на постојани, повремени и мешовити тела за соработка;

- размена на информативни и други материјали и публикации, по пат на други видови на соработка.

Меѓународните посети Советот ги остварува врз основа на програма која се донесува секоја година.

Меѓународните посети можат да се остваруваат и надвор од утврдената годишна програма, кога Советот ќе оцени дека е тоа од интерес за Републиката.

Советот го утврдува составот на делегацијата.

ОСТВАРУВАЊЕ НА ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА СОВЕТОТ

Член 201

За остварувањето на јавност во работата на Советот се грижи претседателот на Советот.

Известувањето на јавноста за работата на Советот го организира Републичкиот комитет за информации, во согласност со насоките на Советот.

Советот определува кои податоци и материјали мора да се чуваат како тајна, односно кои податоци и материјали можат да се објавуваат или на друг начин да и се ставаат на располагање на јавноста, дури по истекот на определено време.

Член 202

Советот ја известува јавноста за својата работа преку:

- издавање на соопштенија за позначајните прашања што се разгледуваат на седниците на Советот и за ставовите и заклучоците по нив;

- организирање на конференции за печатот, радиото и телевизијата;

- изјави на претседателот, потпретседателите и членовите на Советот по одржаните седници по одделни прашања од посебно значење, кога Советот ќе оцени дека тоа е потребно.

Член 203

Работата на Советот ја следат акредитирани претставници на средствата за јавно информирање заради поблиско запознавање со прашањата за кои се расправа на Советот.

Советот обезбедува услови претставниците на средствата за јавно информирање да се запознаат со материјалите и со заклучоците и ставовите на Советот.

Претставниците на средствата за јавно информирање кои ја следат работата на Советот ги акредитира Републичкиот комитет за информации, по претходна согласност на претседателот на Советот.

Член 204

Републичкиот комитет за информации, во согласност со ставовите на Советот, се грижи за целосно, објективно и навремено известување на јавноста за работата на Советот, а посебно за организирање на конференции за печатот, радиото и телевизијата.

Републичкиот комитет за информации, конференции за печатот, радиото и телевизијата, заради известување на јавноста за определени прашања од работата на Советот, ги организира во договор со чле-

новите на Советот и со функционерите што раководат со другите републички органи на управата, а во согласност со ставовите на Советот.

За одржување на конференциите за печатот, радиото и телевизијата, членовите на Советот и функционерите што раководат со другите републички органи на управата, претходно го известуваат претседателот на Советот.

Членовите на Советот и функционерите што раководат со другите републички органи на управата, по барања на Републичкиот комитет за информации, им даваат определени информации од својот делокруг и на претставници на странските средства за јавно информирање.

Член 205

Извршниот совет и другите републички органи на управата, особено функционерите што раководат со нив, имаат трајна обврска да се грижат за унапредување на процесите за информирање на јавноста со работата на Советот и низ координирана соработка со средствата за јавно информирање да обезбедуваат навремена и осмислена реализација на информативно-пропагандните активности за мерките и иницијативите што ги презема Советот во рамките на своите надлежности, со цел најефикасно да се мотивира и мобилизира јавноста за нивно успешно извршување.

СТРУЧНА СЛУЖБА НА СОВЕТОТ

Член 206

За вршење на стручните и други работи за потребите на Советот, претседателот, потпретседателите и членовите на Советот, Советот образува Стручна служба.

Член 207

Со Стручната служба на Советот раководи секретарот на Советот.

Секретарот на Советот, во однос на самоуправувањето и меѓусебните односи на работниците во Стручната служба на Советот, има права и должности на функционер што раководи со републички орган на управата.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 208

Со влегувањето во сила на овој деловник престануваат да важат Деловникот на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76) и Одлуката за изменување и дополнување на Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80 и 21/82).

Член 209

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-784/1
17 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с.р.

397.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 мај 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 2 став 1 од Самоуправната спогодба за решавање на станбените потреби на работниците усвоена од работниците во Основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Осогово“ — Кочани, во состав на Работната организација за стопанисување со шуми „Треска — Шумарство“ — Скопје со референдум одржан на 27 април 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Осогово“ во Кочани на начин предвиден за објавување на самоуправни-те општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување законитоста на член 2 став 1 од Самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината законитост.

4. На седницата Судот утврди дека со член 2 став 1 на оспорената Спогодба се предвидени лицата кои имаат право на стан, па како такви се предвидени: сите работници кои се наоѓаат на работа во Основната организација на неопределено време, пензионираниите работници, и членовите на потесното семејство на работникот што умрел во текот на траењето на работниот однос, а стекнал право на стан.

5. Според член 174 став 4 од Законот за здружениот труд, работникот кој во основната организација на здружениот труд засновал работен однос на определено време ги има сите права, обврски и одговорности како и работниците кои засновале работен однос на неопределено време. Работниците, пак, кои засновале работен однос на определено време имаат права чии обем се утврдува според придонесот во работата или според должината на работното време и зависно од тој придонес односно од должината на работното време.

Судот смета дека работникот кој засновал работен однос на определено време ги има сите права, па и правото на учество во распределбата на станови. Секако дека обемот на тоа негово право се утврдува според придонесот во работата или должината на работното време.

Со оглед на тоа што во член 2 став 1 од оспорената Самоуправна спогодба се исклучени од правото на учество во распределбата на станови работниците кои во Основната организација засновале работен однос на определено време, Судот утврди дека оваа одредба е во спротивност со член 174 став 4 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 167/85
14 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с.р.

398.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 мај 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за решавање на станбените потреби на работниците од областа на културата и информирањето во Битола, склучена во април 1985 година меѓу основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници од областа на културата и информирањето во Битола.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Самоуправната интересна заедница за култура и информирање во Битола на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 169/85 од 12 февруари 1986 година, поведе постапка за оценување законитоста на Самоуправната спогодба означена во точката 1 од оваа одлука.

4. На седницата Судот утврди дека означената самоуправни спогодба, пред нејзиното потпишување во организациите на здружениот труд е прифатена на собири на работниците.

5. Според член 593 од Законот за здружениот труд, самоуправната спогодба што ја склучуваат организациите на здружениот труд, која се однесува на прашања за кои со Законот е пропишано лично изјаснување на работниците, може да биде полноважно склучена од името на организацијата на здружениот труд, само ако претходно ја прифати мнозинството работници во секоја организација во составот на таа организација. Според член 463 од Законот, изјаснувањето за основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка се врши со референдум.

Со оглед на тоа што оспорената самоуправни спогодба во организациите на здружениот труд е прифатена на собири на работниците, а не со референдум, Судот утврди дека таа е во спротивност со означените законски одредби.

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 169/85
14 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с.р.

399.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 21 мај 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 41 од Правилникот за решавање на станбените прашања на работниците во Работната организација „Струмичанка“ во Струмица донесен со референдум на 10 февруари 1984 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 13 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето на Струмица со предлог до Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите означени во точката 1 и 2 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорениот член 13 од Правилникот не е во согласност со начелото на еднаквост затоа што со него се исклучува од правото на доделување на општествен стан определена категорија работници. Исто така, во предлогот се наведува дека без утврдување на јасни и прецизни одредби за вреднување на станбената состојба на овие работници доаѓа до произволна примена на член 13 од Правилникот. Член 41, пак, бил неуставен и незаконит затоа што со него несразмерно е фаворизиран работниот стаж со што овој основ има доминантно влијание во однос на другите основи кои ја изразуваат социјално-економската состојба на работникот.

5. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 41 од Правилникот според основот работен стаж е предвидено за секоја година работен стаж да се добиваат по 2 бода. Понатаму, според основот станбена состојба за потстанарот се предвидени најмногу 30 бода; по основот состојба на станот најмногу 5 бода; по основот број на членовите на семејството најмногу 12 бода; по основот сложеност најмногу 22 бода; по основот месечен приход по член на семејството 12 бода; за здравствена состојба 10 бода; инвалидност до 10 бода; учество во НОБ најмногу 10 бода; и според основот заедничко решавање на станбената состојба на двајца вработени брачни другари за секои 2 години работен стаж е предвидено по 1 бод.

Според член 42 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/75) и член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд со референдум ги утврдуваат: начинот, условите и редот на првенство по кое ќе се даваат становите на користење. Според тоа самоуправни е право на работниците во организациите на здружениот труд во согласност со Уставот и Законот да определат такви основи и мерила за утврдување на редот на првенство за доделување станови, со кои пред се ќе се оствари уставното начело на заемност и солидарност во задоволување на станбените потреби на работниците, односно во користењето на средствата за заедничка потрошувачка, во кои спаѓаат и средствата за изградба на станови во општествена сопственост.

Според мислењето на Судот како примарни основи според кои ќе се определува редот на првенство за решавање на станбеното прашање на работниците треба да се предвидат станбената состојба, придонесот во работата, работниот стаж и други социјално-економски услови. Притоа, врз основа на утврдените основи треба да се обезбеди стан да добијат работниците кои се најмалку станбено обезбедени, со најголем работен стаж и најголем придонес во работата. Меѓутоа, работниот стаж не би требало да има доминантно влијание при распределбата на станови затоа што се обезвреднуваат станбената состојба и работниот придонес.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 41 од Правилникот за секоја година работен стаж се предвидува да се добиваат 2 бода овој основ има доминантно влијание, во однос на основите кои ја изразуваат социјално-економската состојба на работникот, поради што Судот утврди дека тој не е во согласност со начелото за заемност и солидарност кое пред се треба да најде одраз при распределбата на средствата за заедничка потрошувачка во кои спаѓаат и средствата на станбена изградба.

6. Во член 11 од Правилникот е предвидено право на решавање на станбеното прашање да имаат сите работници кои се во работен однос, а го немаат решено станбеното прашање. Како нерешено стан-

бено прашање во смисла на член 12 од Правилникот се смета: ако работникот или неговиот брачен другар не се сопственици на семејна станбена зграда или дел од зграда; ако работникот или неговиот брачен другар не се носители на станарско право и ако ниту работникот ниту неговиот брачен другар не користат стан во општествена сопственост. Во оспорениот член 13, пак, се предвидени случаите кога ќе се смета дека работникот го има решено станбеното прашање: „ако работникот, неговиот брачен другар или нивно малолетно дете имаат соодветна кука или стан како дел од кука па кога ќе ги продадат или на друг начин ги отуѓат, а истите ги користеле или можеле да ги користат; ако работникот кој има соодветен стан во општествена или лична сопственост или се стекнал со такво право на стан во текот на постапката и ако работникот имал стан во општествена сопственост па останал без него по своја вина или по своја желба“. Според став 3 од истиот член доколку Комисијата за решавање на станбеното прашање утврди дека работникот го има решено станбеното прашање молбеното барање на истиот не го разгледува. Во член 15 од Правилникот е предвидено дека при распределбата на стапови ќе се води сметка на работникот да му се додели соодветен стан кој по структурата одговара на бројот на членовите на семејството на работникот, а под соодветен стан според став 2 на истиот член се подразбира стан кој, земајќи ги предвид сите околности особено бројот на членовите на семејството, возраста, полот, здравствената состојба, ќе биде подобен за потребите на семејството.

Судот смета дека е самоуправно право на работниците со самоуправен општ акт да утврдат кога се смета дека работникот соодветно го има решено станбеното прашање, односно такви основи и мерила со кои ќе се спречи намерното влошување на станбената положба на работникот како начин за да се исполни еден од условите за добивање на стан на користење.

Со оглед на тоа Судот утврди дека со оспорениот член 13 од Правилникот не се создава нееднаквост меѓу работниците при решавање на станбеното прашање и дека не е во несогласност со член 42 од Законот за станбени односи.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 62/86
21 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с.р.

400.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основи на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 јуни 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ точките 2, 3 и 8 на член 18 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесени од работниците во Училиштето за средно образование од металско-машинска и културолошка струка „Јесип Броз Тито“ во Скопје, со референдум одржан на 13 јануари 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното Училиште на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 36/86, донесено на седницата одржана на 30 април 1986 година, поведе постапка за оценување ус-

тавноста и законитоста на точките 2, 3 и 8 на член 18 од Правилникот означен во точка 1 од ова решение. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби со Уставот и законот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 15 од оспорениот Правилник работите и работните задачи кои се извршуваат во Училиштето се систематизираат според квалификацијата и нив можат да ги вршат неквалификувани, квалификувани, висококвалификувани, средно стручни, више стручни и високо стручни работници. Според член 16, пак, работите и работните задачи се групираат во повеќе групи на сложеност. Во член 17 е извршено вреднување на сите работи и работни задачи и тоа според основите: обем, сложеност, одговорност и услови за работа. Во член 18 точка 2 и 3 се утврдени корективни мерила, при што се определени корективни бодови за истакнат и особено истакнат педагошки работник, иако овие работници вршат исти работи и работни задачи.

Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Со оглед на тоа што во оспорените одредби се определени „корективни“ бодови за истакнати и особено истакнати педагошки работници, а за нив не се предвидени други работи и работни задачи во однос на работите и работните задачи што ги вршат другите педагошки работници, Судот утврди дека со тоа доаѓа до различно вреднување на исти работи и работни задачи, што не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 18 е предвидено намалување на личниот доход поради немање на потребна стручна подготовка, а кое се врши од „основицата определена за тоа работно место“, што значи од аконтацијата на личниот доход добиена по сите основи, а не само по основот сложеност на работите и работните задачи.

Судот смета дека стручната подготовка на работникот како израз на сложеноста на работите и работните задачи има влијание врз придонесот на работникот, поради што е реално да се претпостави, до конечната оценка за постигнатите резултати во работата, дека работникот кој го има предвидениот степен на стручна подготовка работните задачи ќе ги извршува со поголем успех од работник кој ги извршува истите работни задачи, но го нема предвидениот степен на стручна подготовка. Според тоа, намалувањето на аконтацијата на личниот доход на работник кој нема соодветна стручна подготовка, не му е спротивно на уставното начело на распределбата според трудот, но само доколку тоа намалување се врши по основот сложеност, а не по сите основи предвидени за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што во означениот член 18 точка 8 е предвидено намалување на аконтацијата на личниот доход на работниците кои ја немаат предвидената стручна подготовка и тоа по сите основи, а не само по основот сложеност, Судот утврди дека оваа одредба од Правилникот не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 36/86
11 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с.р.

401.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА актот бр. 1519/81-1, донесен од Секретаријатот за комунални работи, урбанизам и имотно-правни односи на Собранието на општина Охрид на 8 април 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Охрид“.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 43/86 од 21 мај 1986 година, поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на означениот акт со Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85).

4. На седницата Судот утврди дека Планот за реализација за прва урбана единица е усвоен со Одлука на Собранието на општина Охрид бр. 01-8658 од 1 ноември 1978 година („Службен гласник на општина Охрид“ бр. 9/78). Понатаму, Судот утврди дека со оспорениот акт е извршена измена во Планот за реализација за прва урбана единица. Измената се состои во поместување на пасажот (пристапната патека) до станбената зграда на подносителите на претставката на Југозападната страна на објектот, а според Планот за реализација за прва урбана единица пасажот е предвиден на северозападната страна на објектот. Понатаму, Судот утврди дека за означената измена на Планот не е обезбеден јавен увид и не е организирана јавна расправа.

5. Според Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање, со планирањето на просторот се обезбедува планско и рационално користење и уредување на просторот и населените места, рационална изградба на објекти и мрежа на инфраструктурата и заштитата и унапредување на човековата околина. Планирањето, пак, на просторот се врши со донесување на просторни и урбанистички планови и со преземање мерки за нивно спроведување. Според член 31 од овој закон, просторниот и урбанистичкиот план, освен урбанистичкиот проект, задолжително се ставаат, во фазата нацрт на план, на јавен увид и јавна расправа. Постапката, пак, за обезбедување на јавен увид и јавна расправа ја утврдува Собранието на општината. Во член 34 од овој Закон е предвидено дека просторен односно урбанистички план донесува Собранието на општествено-политичката заедница. Согласно член 37, просторните и урбанистичките планови можат да се изменуваат и дополнуваат доколку е тоа неопходно заради нивното усогласување со целите и задачите утврдени во среднорочните планови за општествено-економскиот развој или поради дејство на виша сила, а нивните измени и дополнувања се вршат на начин и постапка пропишани со овој Закон за нивното донесување. И на крајот, согласно член 38 измени и дополнувања на деталниот урбанистички план од помал обем во поглед на измена на габаритот на објектот, намената на дел од објектот, доградба и надградба на објектот, нивелационата кота и градежната линија, можат да се вршат само врз основа на пропис на општината.

Од изнесените законски одредби произлегува дека донесувањето на урбанистичките планови и нивното менување и дополнување спаѓа во надлежност на Собранието на општината. Според тоа, секоја измена или дополнување на планот мора да се врши со акт на Собранието и во пропишана постапка во која ќе се обезбеди јавен увид и ќе се организира

јавна расправа, освен во случаите од член 38 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање кога оваа постапка не е задолжителна.

Со оглед на тоа што за оспорениот акт не е обезбеден јавен увид и не е организирана јавна расправа, како и со оглед на тоа што тој е донесен од Секретаријатот за урбанизам кој не е овластен да врши измени и дополнувања на урбанистичкиот план, Судот смета дека тој не е во согласност со Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 43/86

11 јуни 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

402.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА став 2 на член 11 од Правилникот за распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка бр. 01-800/1, донесен од работниците во Работната заедница на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина во Скопје, со референдум одржан на 23 декември 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница на означениот комитет на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 35/86 од 30 април 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на став 2 на член 11 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на означената одредба со Уставот и законот.

4. На седницата Судот утврди дека во ставот 2 на член 11 од оспорениот правилник е предвидено, на работник кој се има здобиено со звање магистар на науки, стекнатиот број на бодови по критериумите и мерилата од член 10 на овој Правилник (каде е извршено вреднување на стручната подготовка, како еден од елементите на основот сложеност) да му се зголеми за 8%, додека на доктор на науки бројот на бодовите по истиот основ да му се зголеми за 15%.

На седницата Судот го разгледа и Правилникот за систематизација на работите и задачите на означениот комитет и од увидот во истиот утврди дека академскиот степен на образование не е предвиден како услов за работите и работните задачи што се извршуваат во Комитетот.

5. Согласно уставното начело на распределба според трудот, придонесот на работникот во работата, според член 129 став 3 од Законот за здружениот труд и член 238 став 4 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) се утврдува во зависност од квалитетот и квантитетот на работата земајќи ги предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со оспорената одредба се предвидува зголемување на личниот доход на работник, кој се стекнал со академски степен магистер и научен степен доктор на науки, без оглед на тоа што утврдените работи и работни задачи остануваат непроменети по својот обем и сложеност, и што означените академски степени на образование во Правилникот за систематизација на работите и работните задачи не се предвидени како услови за извршување на тие работи и задачи, Судот смета дека тие не можат да бидат основ за стекнување на личен доход на работникот надвор од неговиот вложен труд и придонес во работата. Тие би можеле да бидат услов за вршење на посложени односно најсложени работи и задачи и согласно тоа да претставуваат основ за стекнување на повисок личен доход. Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и со член 238 став 4 од Законот за државната управа и дека е во спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 35/86
4 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

403.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Табеларниот преглед на работи и работни задачи по основи и мерила, составен дел на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Мебел“, во состав на Работната организација Дрвно-индустриски комбинат „Црн Бор“ во Прилеп, со референдум одржан на 14 октомври 1983 година, во делот во кој школската подготовка е предвидена и вреднувана како посебен и самостоен основ.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Мебел“ во Прилеп на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 90/85 од 26 март 1986 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Табеларниот преглед на работи и работни задачи по основи и мерила, означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата уставност и законитост.

4. На седницата Судот утврди дека во член 12 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, како основи за распределба на средствата за лични доходи се предвидени: обем и сложеност, одговорност во работата, напор и услови за работа. Понатаму, во член 14 наведените основи се разработени во повеќе подоснови. Така, во основот сложеност под I — знаење и способност како подоснови се предвидени школската спрема, стручната (практичната) работа, спретноста и раководењето. Меѓутоа, во Табеларниот преглед, покрај основот обем и сложеност за кој е пред-

виден одреден број на бодови, како посебен основ е предвидена и вреднувана и школската подготовка.

Согласно начелото на распределба според трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и во член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, на секој работник од доходот на основната организација на здружениот труд му припаѓа личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот теквен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на таа организација. Во остварувањето на тоа начело работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, со кои треба да се обезбеди нивните лични доходи да се утврдат врз основа на нивниот придонес во работата и во зависност од резултатите на трудот и работењето што ќе ги оствари основната организација.

Во член 129 став 3 од Законот за здружениот труд е предвидено придонесот на работникот во работата да се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи ги предвид особено обемот и сложеноста на работата.

Со оглед на тоа што во означениот Табеларен преглед, во рамките на основот сложеност е предвидена и вреднувана и стручната подготовка, таа не може да биде предвидена и вреднувана како посебен и самостоен основ за учество на работниците во распределбата на средствата за лични доходи. Поради тоа, Судот оцени дека во конкретниот случај доаѓа до двојно вреднување на стручната подготовка и дека означените одредби од Табеларниот преглед не се во согласност со начелото за распределба според трудот, и дека тие се во спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа Одлука.

У. бр. 90/85
25 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

404.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 4 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на средствата за лични доходи на работниците во Централното основно училиште „Страшо Пинџур“ во Скопје, донесен од работниците со референдум на 19 мај 1982 година, во делот во кој се предвидени основите за распределба на средствата за лични доходи.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното училиште на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето на град Скопје, поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на делот од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорениот дел од Правилникот не е во согласност со член 23 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, затоа што во него е предвидено личниот доход на работниците да се утврдува само според степенот на школската подготовка, а не и според другите основи утврдени во Правилникот.

4. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 135/84 од 15 мај 1985 година, го одложи одлучу-

вањето по предметот и им даде можност на работниците во Училиштето до 31 мај 1986 година да извршат усогласување со Уставот и Законот за здружениот труд. Меѓутоа, во определениот рок доносителот на актот не го усогласи со Уставот и Законот.

5. На седницата Судот утврди дека во член 7 од оспорениот Правилник се предвидени основите за распределбата на средствата за лични доходи и тоа: вид, обем и сложеност на работата; квалитет на работата кој произлегува од стручноста и квалификацијата на работникот; користење на средствата на трудот; целосно и навремено извршување на работите и работните задачи и одговорноста во работата, без утврдени мерила за секој од предвидените основи. Така, личниот доход на работниците од групата која ја изведува наставно-воспитната и образовната дејност во Училиштето (член 22 од Правилникот) се утврдува на тој начин што целосното, квалитетното и навременото реализирање на еден наставен час на овие работници се вреднува со 7 цели и 3/10 бода, 7 цели и 5/10, односно 7 цели и 7/10 бода, зависно од тоа дали наставникот има средна, виша или висока школска подготовка.

Понатаму, во оспорениот член 30 од Правилникот, целосното квалитетното и навременото извршување на овие задачи за еден работен час на работниот орган се вреднува со одреден број бодови, во зависност од тоа дали работникот има завршено високо или више образование. Во членовите 33 и 36 од Правилникот, пак, бодовите за еден работен час за работи и работни задачи на секретар — благајник и книговодител се утврдени во зависност од тоа дали лицето има завршено високо, више или средно образование. Исто така, во член 39 се предвидени бодовите за стручно техничкиот работник, така што целосното, квалитетното и навременото извршување работите за еден час се вреднува со одреден број бодови во зависност од тоа дали работникот е квалификуван или висококвалификуван. И на крајот, во оспорениот член 42 од Правилникот со 2,5 бода е вреднуван еден работен час на одржувачите на хигиената за кои е предвидена „ниска школска подготовка“.

Од изнесената фактичка состојба произлегува дека личниот доход на работниците во Училиштето не се утврдува според предвидените основи во Правилникот туку само според фактичката школска подготовка што ја има секој конкретен работник.

6. Според член 23 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 од истиот Закон е предвидено на секој работник во согласност со начелото за распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, од доходот на основната организација на здружениот труд, да му припаѓа личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Според член 129 став 3 од Законот придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата земајќи ги предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Во Законот за предучилишното и основното образование и воспитување („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83) како основен услов за изведување на одделенска настава е педагошка академија — отсек одделенска настава (член 120 став 2), а за предметна настава соодветна висока стручна подготовка (член

120 став 3). Другите степени на стручна подготовка се предвидени само како можност односно како исклучок, (член 273 и 274 од Законот). Поради тоа при утврдувањето на личниот доход на учителите и наставниците во основните училишта треба да се поаѓа од определбите во Законот за предучилишното и основното воспитување и образование на начин што појдовен основ за определување на личниот доход треба да претставува покрај другите елементи и степенот односно видот на стручната подготовка што како основен услов е предвиден за изведување на одделенската или предметната настава.

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник нема предвидено мерила по сите предвидени основи, и што личниот доход на работниците се утврдува само според фактичката школска подготовка (член 22, 30, 33, 36, 39 и 41), Судот утврди дека тој дел од Правилникот не е во согласност со означените уставни одредби и дека е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Исто така, Судот утврди дека членовите 33 и 36 од Правилникот не се во согласност и со член 9 став 1 од Законот за работни односи затоа што за вршење на работите и работните задачи на секретар-благајник и книговодител се предвидени три степени на школска подготовка, а Законот допушта само два степени на школска подготовка.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 135/84

25 јуни 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

405.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 2 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 38, 42 и 43 точка 8 и 9 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Основната организација на здружениот труд Централно основно училиште „Крсте Мисирков“ во Гевгелија, донесен со референдум, одржан на 5 ноември 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното Училиште на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето на општините Гевгелија и Валандово, на Уставниот суд на Македонија му поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на членовите 38, 42 и 43 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот членовите 38 и 42 од Правилникот даваат можност учеството на работникот по основот минат труд да се вреднува повеќестрано и надвор од прифатените и утврдените критериуми. Така, за членот 38 се наведува дека во него како посебен основ се вреднува работниот стаж како „бод-година“ при што за жените — работници се определени 35 бода, а за мажите работници 40 бода. На тој начин, работниците жени се доведуваат во нееднаква положба во однос на работниците мажи. За член 42 е наведено дека со него доаѓа до повторно вреднување на категоријата минат труд затоа што предвидува аконтацијата на личниот доход на работникот во последните 5 години да се зголеми уште за 5%. На

крајот, во врска со член 43 од Правилникот подносителот на предлогот наведува дека прашањето што го регулира овој член не треба да се регулира со овој акт и дека тоа прашање е основ за водење на дисциплинска постапка, а не основ за намалување на аконтацијата на личниот доход.

4. На седницата Судот утврди дека:

а) членот 38 кој го регулира прашањето за преметување на аконтацијата на личните доходи и проценка на извршената работа и работна задача, според теоријата и минатиот труд, работниците во училиштето остваруваат личен доход по основот умеене за извршување на работите за секоја година по еден бод. Така, за жените работници тоа би изнесувало максимум 35 бода, а за мажите — работници 40 бода. Во член 40 е предвидено дека секој работник остварува право на личен доход по основ на минат труд во зависност од должината на работниот стаж и тоа 1% од месечната аконтација на личниот доход до 3 години работен стаж и 15% од оваа аконтација ако има работен стаж до 40 години. Во ставот 2 на овој член, е предвидено дека кај работниците — жени процентот предвиден во алинеите 8, 9 и 10 ќе се зголеми за 1% од што произлегува дека жените — работници со 35 години работен стаж ќе го достигнат процентот од 15%. Во член 42, пак, од Правилникот е предвидено аконтацијата на личниот доход на работниците во последните пет години, да се зголеми за 5%, независно од трудот и резултатите од трудот.

Од изнесената фактичка состојба произлегува дека минатиот труд на работниците во Училиштето покрај тоа што е вреднуван со определен процент во член 40 од Правилникот тој уште еднаш се вреднува преку член 38 како „бод-година“ и во член 42 — преку зголемување на аконтацијата на личниот доход за 5% во последните пет години пред пензионирањето на работникот. Со оглед на тоа што минатиот труд на работниците во Училиштето двојно односно тројно се вреднува, Судот утврди дека членовите 38 и 42 од Правилникот не се во согласност со начелото за распределба според трудот и се во спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

б) во оспорениот член 43 во делот „користење на работното време“, како основ за намалување на аконтацијата на личниот доход, е предвидено за недоаѓање на работа од еден ден на наставникот да му се одбиваат 20 бода, на раководно-административниот персонал 20 бода и на техничкиот персонал 12 бода. Потоа, следи намалување на определен број бодови за неодржан час, за задоцнување на дежурство и за задоцнување на работа, за задоцнување над 15 минути, предвремено напуштање на работата, ирационално користење на работното време, недоаѓање на седници на стручни и самоуправни органи, и за неприфаќање на работните задачи.

Во член 129 став 3 од Законот за здружениот труд е предвидено придонесот на работникот во работата да се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот. Согласно член 193 став 3 од Законот за здружениот труд, работникот одговара во основната организација дисциплински и материјално. Според член 194 став 1 од истиот Закон, со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос се утврдуваат повредите на работните обврски.

Со оглед на изнесеното, Судот смета дека користењето на работното време може да биде предвидено како основ за учество на работникот во распределбата на средствата за лични доходи. Исто така, Судот смета дека не може да се исклучи влијанието на присутноста на работното место врз личниот доход на работникот за извршување на една од неговите работни обврски — редовно доаѓање и присутност на работното место, односно дека временскиот фактор е не само рамка во која се извршуваат работните задачи туку и основна претпостав-

ка за стекнување на личен доход, бидејќи сите работи и работни задачи се извршуваат во време определено со закон и самоуправен општ акт.

Поради тоа, користењето на работното време, како основ во системот на распределбата на средствата за лични доходи, треба да се изразува со мерилата преку кои ќе може да се утврди придонесот на работниците во работата.

Во конкретниот случај Судот утврди дека недоаѓањето на седница на стручни и самоуправни органи предвидени во точката 8 на член 43 од Правилникот не е елемент за утврдување на личниот доход и не може да биде основ за намалување на аконтацијата на личниот доход, туку работникот за тоа треба да одговара, пред други органи и во друга постапка. Исто така, Судот утврди дека неприфаќањето на работна задача кое како основ за намалување на аконтацијата на личниот доход е предвидено во точката 9 на член 43 од Правилникот е основ за одговорност на работникот за извршување на работните обврски, за што, тој, согласно законските одредби, треба да одговара дисциплински и материјално. Со оглед на тоа, Судот утврди дека точката 8 и 9 на член 43 се во спротивност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 18/86

2 јули 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

406.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 14 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Домот на културата „Лазар Софијанов“ во Кратово, донесен од работниците со референдум на 12 ноември 1984 година, во делот „опис и попис на работите и работните задачи вреднувани со бодови“.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на член 14 од Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи на работниците во означениот Дом, донесен од Соборот на работниците на 12 ноември 1984 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Домот на културата „Лазар Софијанов“ во Кратово, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 215/85 од 25 декември 1985 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со член 23 од Уставот на СР Македонија и за нивната спротивност со член 127 и 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

5. Истовремено, Судот со решение У. бр. 215/85 од 5 февруари 1986 година, по одложно одлучувањето по предметот и им даде можност на работниците во Домот на културата да извршат усогласување на означените самоуправни општи акти со Уставот и законот. Меѓутоа, во определен рок, донесителот на оспорените акти го усогласи со Уставот и законот само член 14 од Правилникот за систематизација на работите и работните задачи.

5. На седницата Судот утврди дека во член 17 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за засадничка потрошувачка се предвидени основите за распределба на личните доходи: образование, работен ефект, обем на работа, сложеност, ефикасност во користењето на средствата на трудот, навремено извршување на работите и работните задачи, остварени заштеди во работата, одговорност и услови за работа. Понатаму, Судот утврди дека во овој Правилник во посебен дел под наслов „Опис и попис на работните задачи поодделно за секој работник и работно место вреднувани со бодови“, се предвидени мерила според описот на работните задачи, а не според утврдените основи во член 17 од Правилникот. Исто така, Судот утврди дека во описот и пописот на работите и задачите, предвидени во член 14 од Правилникот за систематизација на работите и работните задачи, се пренесени и мерилата утврдени во Правилникот за распределба на личните доходи.

6. Според член 23 од Уставот на СР Македонија и член 127 и 129 од Законот за здружениот труд, работниците во организациите на здружениот труд ги определуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи преку кои се обезбедува нивните лични доходи да се утврдуваат врз основа на придонесот на работата и резултатите од трудот. Притоа, според ставот 3 на член 129 од Законот, придонесот на работникот се определува во зависност од квантитетот и квалитетот на работите, земајќи ги предвид особено обемот и сложеноста на работата, успешноста во користењето на средствата на трудот, условите под кои работи работникот, одговорноста во работата и слично.

Со оглед на тоа што во Правилникот за распределба на средствата за лични доходи мерилата (бодовите) за утврдување на личните доходи на работниците не се определени според основите предвидени во оспорениот Правилник, туку според описот и пописот на работните задачи, Судот утврди дека означениот дел од Правилникот не е во согласност со член 23 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 127 став 1 и член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

7. Со оглед на тоа што во текот на постапката оспорениот член 14 од Правилникот за систематизација на работите и работните задачи е усогласен со Уставот и законот, во смисла на член 14 став 1 алинеја 1 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, Судот реши да ја запре постапката.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 215/85

10 јули 1986 година

Претседател

Скопје на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за протласување на исчезнато лице за умрено, поведена по предлог на предлагачот Сулејман Северџан од Скопје, против Сулејман Бајрам.

Согласно член 79 од Законот за вонпроцесна постапка, се повикува исчезнатото лице Сулејман Бајрам, роден на 30. VIII. 1952 година во Скопје, како и секое друго лице што има сознание за неговиот живот или место на живеење да се јави во судот во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас. Ако во овој рок не се јави никој во судот, заради давање на податоци за животот или живеалиштето на исчезнатото лице, исчезнатото лице Бајрам Сулејман ќе биде прогласено за умрено.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, ВПС. бр. 177/86. (101)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Бериша Рамадан против тужената Бериша Гулфета од Скопје, ул. „Македонецка кооовска бригада“ бр. 42/8, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 4000 динари.

Се повикува тужената Бериша Гулфета да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, на истата ќе и биде одреден привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот сè до окончувањето на постапката или до нејзино појавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 1728/86. (100)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Есат Шабанов од Скопје, ул. „Благоја Паровик“ бр. 70/1-5 против тужената Кевсер Шабанова од Скопје, сега со непозната адреса во Шведска.

Се повикува тужената Кевсер Шабанова од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 1644/86. (104)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Усеини Умерзат од Тетово, за утврдување на смртта на лицето Усеини Шефка од Тетово.

Се повикува лицето Усеини Шефка од Тетово, како и секој друг кој знае за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе се докаже смртта на лицето Усеини Шефка.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 273/86. (93)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вонпроцесна постапка за физичка делба на недвижен имот по предлог на Пана Петров Атанасовски од с. Беловиште за себе и како старател на деловно неспособниот Трипун Павлеви Михајловски од с. Беловиште, против Ангелко Петров Атанасовски од с. Беловиште, а сега во САД со непозната адреса.

Се повикува лицето Ангелко Петров Атанасовски од с. Беловиште, а сега во САД со непозната адреса, да се јави во судот или да овласти свој полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, судот преку Центарот за социјална работа — Тетово, ќе му постави старател кој ќе ги застапува неговите права, интереси и должности во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 374/86. (99)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ислами род. Фетаи Шенгил од Тетово, ул. „Струшка“ бр. 7, против тужениот Ислами Цавит Амет од Тетово, сега со непозната адреса во СР Хрватска. Вредност на спорот 500 динари.

Се повикува тужениот Ислами Цавит Амет да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Доколку истиот во определениот рок не се јави во судот или, пак, не одреди свој полномошник, судот преку Центарот за социјална работа — Тетово ќе му одреди привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси сè до правосилното окончавање на постапката по предметот П. бр. 1050/86.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1050/86. (102)

НОВИ ИЗДАНИЈА**ОПШТЕСТВЕН ПЛАН
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990
ГОДИНА**

со експозе
и со основни индикатори на развојот
на СР Македонија
за периодот 1986—1990

Цена на еден примерок 500.— динари.

**ДОЛГОРОЧЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 2000
ГОДИНА**

со основни индикатори
на развојот на СР Македонија
за периодот од 1986 до 2000 година

Цена на еден примерок 480.— динари

**ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА**

Збирката содржи: Закон за здравствената заштита со Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, седум други закони и осум подзаконски прописи од здравството и здравствената заштита. Ваквиот концепт на збирката корисно ќе послужи на органите на управата, СИЗ-овите за здравствената заштита, на здравствените организации, на организациите на здружен труд и на другите работни организации и заедници.

Цена на збирката е 1.250.— динари.

Порачки прима СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ — 91000 — Скопје,
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.

СОДРЖИНА

	Страна
396. Деловник за работа на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	689
397. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 167/85 од 14 мај 1986 година — —	712
398. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 169/85 од 14 мај 1986 година — —	713
399. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 62/86 од 21 мај 1986 година — —	713
400. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 36/86 од 11 јуни 1986 година — —	714
401. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 43/86 од 11 јуни 1986 година — —	715
402. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 35/86 од 4 јуни 1986 година — —	715
403. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 90/85 од 25 јуни 1986 година — —	716
404. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 135/84 од 25 јуни 1986 година — —	716
405. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 18/86 од 2 јули 1986 година — —	717
406. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 215/85 од 10 јули 1986 година — —	718